

ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје

**Финансиски извештаи
за периодот што завршува на
31 декември 2025 и
Извештај на независниот ревизор**

СОДРЖИНА:

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1 - 3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за сеопфатната добивка	9
Извештај за паричните текови	11
Извештај за промени во главнината	12
Белешки кон финансиските извештаи	13 – 39
Прилози	
Годишен извештај	
Годишна сметка	

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите на
ВФП пензиско друштво АД, Скопје

Грант Торнтон ДОО
Св. Кирил и Методиј 526-1/20
1000 Скопје
Северна Македонија
Т +389 (0)2 3214 700
Ф +389 (0)2 3214 710
Е Contact@mk.gt.com
Даночен број: 4030003475973

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ВФП пензиско друштво АД, Скопје („Друштвото“), коишто го вклучуваат извештајот за финансиската состојба на 31 декември 2025 година, како и извештајот за сеопфатната добивка, извештајот за промените во капиталот и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и информации за материјалните сметководствени политики.

Според нашето мислење, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2025 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување („МАПАС“) и сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР)¹. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполниме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања.

Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Останати прашања

Финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024 година се ревидирани од друг ревизор кој во својот извештај од 28 март 2025 година изразил мислење без резерва за истите.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај. Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме каква било форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење прибавено во ревизијата или поинаку произлегува дека се материјално погрешно прикажани. Ако, врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние немаме ништо да известиме во однос на ова прашање.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) преведени и објавени во Службен весник на Република Северна Македонија број 273 од 2024 година, кои стапија на сила на 01 јануари 2025 година.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување („МАПАС“) и сметководствените стандарди во примена во Република Северна Македонија и за таква внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работењето, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиски извештаи

Нашите цели се да стекнеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина се ослободени од материјално погрешно прикажување, било како резултат на измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумното уверување е високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со ревизорските стандарди во примена во Република Северна Македонија секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални ако, поединечно или во вкупен износ, од нив може разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедиме основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли.
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и со цел за изразување мислење за ефективност на внатрешната контрола на Друштвото.
- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените процени и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството.
- Донесуваме заклучок за соодветноста на примената на претпоставката за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството, и врз основа на прибавените ревизорски докази дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои можат да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката на континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрнеме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.
- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме во текот на ревизијата.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на годишниот извештај за работењето на ВФП пензиско друштво АД, Скопје за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски податоци објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека историските финансиски податоци изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025.




Сузана Ставриќ
Управител
Грант Торнтон ДОО, Скопје



Друштво за ревизија
ГРАНТ ТОРНТОН
ДОО
Скопје

Скопје, 31 март 2026 година



Сузана Ставриќ
Овластен ревизор

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
На 31 декември 2025
(Во денари)

р.б.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	Белешка	31.12.2025 во МКД	31.12.2024 во МКД
1	2	3	4	5	6
		СРЕДСТВА			
1		А.Побарувања за запишана а неуплатена основна главнина		-	-
2		Б. Долгорочни средства (3+10+18+19+27+28)		2,016,576	3,344,443
3	00	Нематеријални средства (4+5+6+7+8+9)	10	1,723,491	2,585,238
4		1.Основачки издатоци		-	-
5		2.Гудвил (Goodwil)		-	-
6		3.Патенти, лиценци и концесии		-	-
7		4.Заштитни знаци и слични права		1,723,491	2,585,238
8		5.Аванси за нематеријални средства		-	-
9		6.Останати нематеријални средства		-	-
10	01	Материјални средства (11+12+13+14+15+16+17)	11	293,085	759,205
11		1.Земјишта и шуми		-	-
12		2.Градежни објекти		-	-
13		3.Постројки и опрема		264,100	716,843
14		4. Алат, погонски и канцелариски материјал, мебел и транспортни средства		28,985	42,362
15		5.Аванси за материјални средства		-	-
16		6.Материјални средства во подготовка		-	-
17		7.Останати материјални средства		-	-
+18	02	Вложувања во недвижности		-	-
19	03	Долгорочни финансиски вложувања (20+21+22+23+24+25+26)		-	-
20		1.Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		-	-
21		2.Заеми на поврзани субјекти		-	-
22		3. Финансиски средства кои се чуваат до доспевање		-	-
23		4. Финансиски средства расположиви за продажба		-	-
24		5. Финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба		-	-
25		6. Дадени кредити, депозити и кауции		-	-
26		7. Останати долгорочни вложувања		-	-
27	04	Долгорочни побарувања		-	-
28	05	Одложени даночни средства		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (продолжува)
 На 31 декември 2025
 (Во денари)

р.б.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	Белешка	31.12.2025 во МКД	31.12.2024 во МКД
1	2	3	4	5	6
29		В. Краткорочни средства (30+38+42+49+55+59+60+67+72+73)		23,354,476	20,505,939
30	10	Парични средства и парични еквиваленти (31+32+33+34+35+36+37)	12	401,841	624,846
31		1.Жиро сметки		396,676	132,361
32		2.Благајна		-	-
33		3.Девизни сметки		-	481,157
34		4.Девизни акредитиви		-	-
35		5.Девизналагајна		-	-
36		6. Депозити и хартии од вредност- парични еквиваленти		-	-
37		7.Останати парични средства		5,165	11,328
38	11	Побарувања од поврзани субјекти(39+40+41)		-	-
39		1. Побарувања од поврзани субјекти по основ на продажба на производи и услуги		-	-
40		2. Побарувања по камати од поврзани субјекти		-	-
41		3. Останати побарувања од поврзани субјекти		-	-
42	12	Побарувања од купувачите (43+44+45+46+47+48)		-	-
43		1.Побарувања од купувачи		-	-
44		2.Побарување за надоместок од уплатени придонеси		-	-
45		3.Побарување за надоместок за управување со средства		-	-
46		4.Побарувања за надоместок за премин		-	-
47		5. Побарувања од камати на депозити и хартии од вредност		-	-
48		6. Останати побарувања		-	-
49	13	Побарувања од државата и други институции (50+51+52+53+54)		-	-
50		1. Данок на додадена вредност		-	-
51		2. Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход		-	-
52		3.Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од плати		-	-
53		4. Побарувања за повеќе платени даноци од добивката		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (продолжува)
На 31 декември 2025
(Во денари)

р.б.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	Белешка	31.12.2025 во МКД	31.12.2024 во МКД
1	2	3	4	5	6
54		5. Побарувања од државата и други институции врз основа на останати неспомнати давачки		-	-
55	14	Побарувања од вработените (56+57+58)		-	-
56		1.Побарувања од вработените за повеќе исплатени плати и надоместоци на плати и други примања		-	-
57		2.Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања		-	-
58		3. Останати побарувања од вработените		-	-
59	15	Останати побарувања		-	-
60	16	Краткорочни финансиски средства (61+62+63+64+65+66)	13	22,645,227	19,702,048
61		1.Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)	13	9,236,234	6,225,410
62		2. Краткорочни кредити и заеми		-	-
63		3. Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање		-	-
64		4. Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13	13,408,993	13,476,638
65		5. Краткорочно орочени средства		-	-
66		6. Останати краткорочни вложувања		-	-
67	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР) (68+69+70+71)		307,408	179,045
68		1.Однапред платени трошоци		-	-
69		2.Трошоци што се разграничуваат на повеќе години		45,648	45,542
70		3.Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани		261,760	133,503
71		4.Останати платени трошоци и пресметани приходи		-	-
72	32	Залиха на резервни делови		-	-
73	35	Залиха на ситен инвентар и амбалажа		-	-
74		Г.Вкупно средства (1+2+29)		25,371,052	23,850,382
75		Д.Вонбилансна евиденција		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (продолжува)
 На 31 декември 2025
 (Во денари)

р.б.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	Белешка	31.12.2025 во МКД	31.12.2024 во МКД
1	2	3	4	5	6
		ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			-
76		<i>А.Главнина и резерви (77+81+82+83+87+90)</i>		24,453,080	22,480,221
77	90	Основна главнина- запишан капитал (78+79+80)	14	54,892,730	44,404,580
78		1. Основна главнина- запишан и уплатен капитал		54,892,730	44,404,580
79		2. Запишана а неуплатена основна главнина		-	-
80		3. Сопствени акции и удели		-	-
81	91	Премии на емитирани акции		-	-
82	93	Ревалоризициона резерва		-	-
83	94	Резерви (84+85+86)		-	-
84		1.Законски резерви		-	-
85		2.Статутарни резерви		-	-
86		3.Останати резерви		-	-
87	95	Акумулирана добивка и добивка за финансиската година (88+89)		-	-
88		1.Акумулирана добивка		-	-
89		2.Добивка за финансиската година		-	-
90	96	Пренесена загуба и загуба за финансиската година (91+92)		(30,439,650)	(21,924,359)
91		1.Пренесена загуба		(21,924,359)	(13,141,636)
92		2.Загуба за финансиската година		(8,515,291)	(8,782,723)
93		Б.Долгорочни обврски (94+97)		-	-
94	27	Долгорочни резервирања (95+96)		-	-
95		1. Резервирања за пензии, отпремнини и сл. Обврски кон вработени		-	-
96		2. Останати долгорочни резервирања за ризици		-	-
97	28	Долгорочни обврски (98+99+100+101+102+103)		-	-
98		1.Долгорочни обврски спрема пензиските фондови		-	-
99		2. Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти		-	-
100		3. Долгорочни обврски врз основа на заеми, кредити и кауции		-	-
101		4. Долгорочни обврски спрема добавувачите		-	-
102		5. Долгорочни обврски врз основа на хартии од вредност		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (продолжува)
На 31 декември 2025
(Во денари)

р.б.	група на конта или конто	П О З И Ц И Ј А	Белешка	31.12.2025 во МКД	31.12.2024 во МКД
1	2	3	4	5	6
103		6. Одложени даночни обврски		-	-
104		В.Краткорочни обврски (105+108+114+120+123+124+128)		917,972	1,370,161
105	21	Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти (106+107)		-	-
106		1. Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во земјата		-	-
107		2. Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во странство			-
108	22	Обврски кон добавувачите (109+110+111+112+113)	15	653,775	1,078,525
109		1. Обврски кон добавувачите во земјата	15	66,146	116,302
110		2. Обврски кон добавувачите во странство	15	587,629	962,223
111		3. Обврски кон МАПАС		-	-
112		4. Обврски кон Фондот на ПИОМ		-	-
113		5. Обврски кон чувар на имот		-	-
114	23	Краткорочни обврски за даноци и други давачки (115+116+117+118+119)		170,417	220,995
115		1. Обврски за данок на додадена вредност		163,570	214,164
116		2. Обврски за персонален данок на доход		-	-
117		3. Обврски за даноци и придонеси од плати		6,847	6,831
118		4. Обврски за даноци од добивката		-	-
119		5. Обврски кон државата и други институции врз основа на останати неспомнати давачки		-	-
120	24	Обврски спрема вработените		-	-
121		1. Обврски за плата и надоместоци на плата		-	-
122		2. Останати обврски спрема вработените		-	-
123	25	Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања		-	-
124	26	Краткорочни финансиски обврски (125+126+127)		-	-
125		1. Краткорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани друштва		-	-
126		2. Краткорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и од странство		-	-

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА (продолжува)
 На 31 декември 2025
 (Во денари)

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	31.12.2025 во МКД	31.12.2024 во МКД
1	2	3	4	5	6
127		3. Обврски врз основа на останати краткорочни финансиски средства		-	-
128	29	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди (129+130)		93,780	70,641
129		1.Пресметано а одложено плаќање на трошоците		93,780	70,641
130		2.Останато одложено плаќање на трошоците и приходите		-	-
131		Г.Вкупно обврски (93+104)		917,972	1,370,161
132		Д.Вкупно главнина и обврски (76+131)		25,371,052	23,850,382
133		Г.Вонбилансна евиденција		-	-

Белешките кон финансиските извештаи од 1 до 18 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи се одобрени од Управниот Одбор на 27 Март 2026 година и беа потпишани во нивно име од:

Г-дин Марио Ѓорѓиев

Претседател на
Управен одбор



Г-дин Артон Лена

Член на
Управен одбор

Г-ѓа Сузана Велјановска

Овластен сметководител на
Друштвото

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА
За периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 година
(Во денари)

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	01.01.2025 - 31.12.2025 во МКД	01.01.2024 - 31.12.2024 во МКД
1	2	3	4	5	6
1	73	Приходи од управување со фондот (2+3+4)	4	2,857,621	1,796,481
2		Приходи од надоместок од придонеси		933,471	729,780
3		Приходи од надоместок за управување		1,924,150	1,062,395
4		Приходи од надоместок за премин		-	4,306
5	70	Расходи од управување со фондот (6+7+8+9+10+11+12)	4	1,249,926	862,120
6		1.Расходи за МАПАС		253,770	198,986
7		2.Расходи за чуварот на имот		107,892	59,493
8		3. Расходи за Фондот на ПИОСМ (% од уплатени придонеси)		-	-
9		4. Трошоци за трансакции		-	-
10		5. Трошоци за маркетинг		163,698	74,587
11		6. Трошоци за агенти		424,566	189,054
12		7. Останати трошоци за управување со фондот		300,000	340,000
13		Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-5)	4	1,607,695	934,361
14	76	Останати приходи на друштвото		-	-
15	40-46	Расходи од управување со друштвата (16+17+18+19+20+21)		11,115,212	10,708,955
16		1. Трошоци за сировини и други материјали	5	12,980	-
17		2. Трошоци за услуги	6	2,651,661	2,721,936
		Поштенски, телефонски и интернет услуги		-	-
		Услуги за одржување и заштита		-	-
		Наемнини		-	-
		Останати услуги		-	-
18		3. Плати и надоместоци на плата и останати трошоци на вработените	7	6,051,865	5.848.036
		Трошоци за плати		5,451,702	4.928.877
		Регрес за годишен одмор		245,850	
		Новогодишен надомест		-	-
		Отпремнина за пензија		-	-
		Надомест за одвоен живот		-	-
		Други лични примања по менаџерски договор		-	-
		Трошоци за службени патувања		-	-
		Трошоци за стручно образование		-	82.954
		Доброволно здравствено осигурување		-	-
		Доброволно пензиско осигурување		285,947	203.270

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА (продолжува)
За периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 година
(Во денари)

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	01.01.2025 - 31.12.2025 во МКД	01.01.2024 - 31.12.2024 во МКД
1	2	3	4	5	6
		Останати трошоци за вработените		68,366	632.935
19		4. Амортизација и вредносно усогласување		1.327.867	1,327,867
20		5. Резервирања за трошоци и ризици		-	-
21		6. Останати трошоци од работењето	8	1,070,839	811,116
22	77	Финансиски приходи (23+24+25+26+27+28+29+30)	9	1.197.994	1,396,504
23		1. Приходи од вложувања во поврзани субјекти		-	-
24		2. Приходи од вложувања во неповрзани субјекти		-	-
25		3. Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани субјекти		-	-
26		4. Приходи од курсни разлики од работењето со поврзани друштва		-	-
27		5. Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани субјекти	9	900.449	1,155,186
28		6. Приходи врз основа на курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	9	633	-
29		7. Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	9	190,756	158,848
30		8. Останати финансиски приходи	9	106.156	82,470
31	47	Финансиски расходи (32+33+34+35+36+37+38+39+40)	9	205.768	404,633
32		1. Камати од работењето со поврзани субјекти		-	-
33		2. Курсни разлики во работењето со поврзани субјекти		-	-
34		3. Останати финансиски расходи од работењето со поврзани субјекти		-	-
35		4. Камати од работењето со неповрзани субјекти		-	-
36		5. Затезни камати		-	-
37		6. Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	9	5.091	3,608
38		7. Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	9	200.198	401,025
39		8. Вредносно усогласување на долгорочни финансиски средства и хартии од вредност расположливи за продажба		-	-
40		9. Останати финансиски расходи	9	479	-
41		Вкупно приходи (1+14+22)		4.055.615	3.192.985
42		Вкупно расходи (5+15+31)		12.570.906	11.975.708
43		Добивка (Загуба) пред оданочување (41-42)		(8.515.291)	(8.782.723)
44		Данок на добивка		-	-
45		Добивка (загуба) по оданочување (43-44)		(8.515.291)	(8.782.723)
46		Малцинско учество		-	-
47		Нето добивка (загуба) за пресметковниот период (45-46)		(8.515.291)	(8.782.723)

Белешките кон финансиските извештаи од 1 до 18 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

За периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 година
(Во денари)

р.б.	Позиција	01.01.2025 - 31.12.2025 во МКД	01.01.2024 - 31.12.2024 во МКД
01	Парични приливи од деловни активности	2,729,364	1,796,481
02	Парични одливи од деловни активности	11,490,351	9,376,440
03	Нето паричен тек од деловни активности (1-2)	(8,760,987)	(7,579,959)
04	Парични приливи од инвестициски активности	8,049,832	8,198,548
05	Парични одливи од инвестициски активности	10,000,000	9,594,217
06	Нето паричен тек од инвестициски активности (4-5)	(1,950,168)	(1,395,669)
07	Парични приливи од финансиски активности	10,488,150	8,944,905
08	Парични одливи од финансиски активности	-	-
09	Нето паричен тек од финансиски активности (7-8)	10,488,150	8,944,905
10	Нето зголемување или намалување на парите и паричните еквиваленти (3+6+9)	(223,005)	(30,723)
11	Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот	624,846	655,569
12	Пари и парични еквиваленти на крајот од периодот	401,841	624,846

Белешките кон финансиските извештаи од 1 до 18 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
За периодот од 1 јануари до 31 декември 2025 година
(Во денари)

	Акционерски капитал	Загуба за периодот	Акумулирана загуба	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024	35,459,675	-	(13,141,636)	22,318,039
Уплатен акционерски капитал	8,944,905	-	-	8,944,905
Загуба за годината	-	(8,782,723)	-	(8,782,723)
Состојба на 31 декември 2024	44,404,580	(8,782,723)	(13,141,636)	22,480,221
Состојба на 1 Јануари 2025	44,404,580	(8,782,723)	(13,141,636)	22,480,221
Уплатен акционерски капитал	10,488,150	-	-	10,488,150
Пренос на загуба во акумулирана загуба		8,782,723	(8,782,723)	-
Загуба за тековната година	-	(8,515,291)	-	(8,515,291)
Состојба на 31.12.2025	54,892,730	(8,515,291)	(21,924,359)	24,453,080

Белешките кон финансиските извештаи од 1 до 18 претставуваат интегрален дел на овие финансиски извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025 година***износите се искажани во денари***1. Општи информации**

ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД Скопје (во понатамошниот текст “друштвото”) претставува акционерско друштво основано на 15 септември 2022 година со седиште во Република Северна Македонија. Дозволата за основање на Пензиско друштво за управување со пензиски фондови е добиена од Агенцијата за супервизија на капиталното финансирано пензиско осигурување (МАПАС) на 31 мај 2022 година. На 27 јули 2022 година, Друштвото доби дозвола за управување со доброволни пензиски фондови бр. 14-438/22.

Регистриран акционер на Друштвото е ВФП ФОНД МЕНАЏМЕТ АД Скопје со 100% учество во вкупниот акционерски капитал. Странско физичко лице е краен сопственик на Друштвото со 49,5% индиректна сопственост. Крајна матична компанија на Друштвото е WVP Versicherungs- Vermittlungs GmbH Graz.

Друштвото има единствена дејност на управување со отворен доброволен пензиски фонд – ВФП Отворен доброволен пензиски фонд, негово претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/08, 124/10, 71/11 и 13/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/21”).

Адресата на регистрираното седиште на друштвото е:

бул. Кочо Рацин бр. 3/2- кат 3 и 4
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Вработени

На 31 декември 2025 година друштвото има 12 вработени.

Управен Одбор

Марио Ѓорѓиев, СФА – Претседател на Управен одбор
М-р Артон Лена, Член на Управен одбор

Надзорен Одбор

МАГ. Руперт Стробл, Претседател и член на Надзорниот одбор
Петар Андреевски, член на Надзорниот одбор
Владимир Деспотоски, член на Надзорниот одбор и
Проф. д-р Анета Гацовска-Барандовска, независен член на Надзорниот одбор

2. Сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст и истите се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

2.1 Основа за подготовка

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) („Службен весник“ бр. 71/23 и 196/25) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РСМ бр. 75/24) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС). Овој правилник се применува од 1 јануари 2025 година.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025 година***износите се искажани во денари***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.1 Основа за подготовка (продолжение)**

Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка (“Службен весник на Република Македонија” бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Северна Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се изготвени според методот на историска набавна вредност, освен за хартиите од вредност расположливи за продажба и финансиските средства кои се мерени по објективна вредност. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија

Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во деловното работење на Друштвото која се заснова на претпоставката дека средствата и обврските на Друштвото ќе можат да бидат реализирани во нормалниот тек на деловните активности на Друштвото.

Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2025 година остварило нето загуба во износ од 8,515,291 денар (2024: 8,782,723 денари), има нето одливи од деловни активности во висина од 8,760,987 денари (2024: 9,376,440 денари) и со состојба на 31 декември 2025 година има евидентирана пренесена загуба во износ од 21,924,359 денари (2024: 13,141,636 денари).

Способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принцип на континуитет зависи од способноста на Друштвото да обезбеди континуирани извори на финансирање, како и од добивањето на континуирана финансиска поддршка од страна на матичната компанија. Во јуни 2025 година, основачот на Друштвото, ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје уплати дополнителни 10,488,150 денари за зголемување на основната главнина на Друштвото (2024: ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје уплати дополнителни 8,944,905 денари). Понатаму, на 26 март 2026 година, основачот на Друштвото потпиша писмо за поддршка со кое потврдува дека е способно и има намера најмалку во следните 12 месеци од датумот на ова писмо, финансиски да го подржува Друштвото во неговото работење. Понатаму, на 27 февруари 2026 година, Надзорниот одбор на Друштвото усвои финансиски проекции (деловен план) за работа за периодот од 2026 до 2032 година. Како резултат на наведеното, Раководството смета дека се преземени сите неопходни мерки за да се поддржи опстанокот и развојот на работењето на Друштвото под сегашни услови.

Земајќи ги предвид сите овие факти, раководството на Друштвото верува дека употребата на принципот на континуитет е соодветна во подготовката на финансиските извештаи и дека нема материјална неизвесност што може да предизвика сомневање во врска со способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на принципот на континуитет.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025 година***износите се искажани во денари***2.2 Трансакции во странска валута**

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на средните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување. Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажуваат во денари со примена на средните курсеви кои важат на денот на составувањето на Билансот на состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од претворањето на износите од странска валута, се вклучуваат во добивките или загубите во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои се во примена на 31 декември 2025 и 31 декември 2024 година за прикажување на позициите на Билансот на состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	Во денари 31.12.2025	Во денари 31.12.2024
1 ЕУР	61,4950	61,4950
1 УСД	52,3050	58,8807

2.3 Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот е презентираан во Билансот на состојба само доколку нетирањето на признаените износи е законски дозволено и доколку постои намера за исполнување на нето основа, како и во случај на истовремена реализација на средството и исполнување на обврската.

Приходите и расходите се презентираат на нето основа само доколку тоа е дозволено со сметководствените стандарди, или за добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции.

2.4 Признавање на приходи

Приходите се признаваат кога идните економски користи во форма на приливи или зголемување на средствата во Друштвото се веројатни и мерливи.

Друштвото ги признава приходите по основ на следните видови на надомести:

- Надоместок од уплатените придонеси максимум 2,9%, во ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје, пред придонесите да бидат претворени во сметководствени единици;
- Месечен надоместок во износ од 0,075% од вредноста на нето средствата на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје (во понатамошниот текст „Надомести за управување со средства на доброволниот фонд”);
- Надоместок во износ од 10 евра, во случај на пренос на средствата во друг доброволен пензиски фонд, под услов членот кој преминува да бил член во постојниот Фонд пократко од 360 дена пред да премине во друг пензиски фонд.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

2. Сметководствени политики (продолжение)

2.5 Расходи за управување со фондовите

Расходите за управување со фондовите се признават во периодот во кој настануваат.

Расходи за МАПАС

Друштвото е обврзано да плаќа надоместок на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ("МАПАС") во висина од 0.7% од вкупно уплатените придонеси во доброволниот пензиски фонд, управувани од страна на Друштвото и 0,6% почнувајќи од Декември 2025 до крајот на извештајниот период.

Расходи за банка чувар на имот

Друштвото е должно да избере единствен чувар на имот, на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата на фондовите со кои управува. Функцијата чувар на имот на средствата на пензиските фондови ја врши Комерцијална Банка АД Скопје.

Основа за пресметка на надоместокот е дневната вредност на имотот на Доброволниот фонд. Процентот се искажува на годишно ниво со примена на пропорционална метода actual/365, а наплатата на надоместокот се врши на месечна основа. Друштвото се обврзува на Чуварот на имот да му плаќа надомест и тоа.

<u>Износ во евра</u>	<u>Надоместок</u>
до 50.000.000	0,050%
над 50.000.000 до 100.000.000	0,041%
над 100.000.000 до 200.000.000	0,038%
над 200.000.000 до 300.000.000	0,035%
над 300.000.000 до 400.000.000	0,033%
над 400.000.000 до 500.000.000	0,028%
над 500.000.000 до 600.000.000	0,026%
над 600.000.000 до 700.000.000	0,025%
над 700.000.000 до 800.000.000	0,023%
над 800.000.000 до 900.000.000	0,020%
над 900.000.000 до 1.000.000.000	0,018%
над 1.000.000.000	0,017%

Расходи за трансакции

Расходите за трансакции се трошоци кои согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во име на доброволниот пензиски фонд, а за сметка на пензиското друштво ги плаќа пензиското друштво. Трошоците за трансакции се однесуваат на трошоците за суб чуварот на средствата на доброволниот фонд – депозитарна институција која има дозвола издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Северна Македонија и е овластена за таква дејност согласно законите на државата каде се чуваат средствата на доброволниот пензиски фонд. Во текот на 12 месечниот период што завршува на 31.12.2025 година, Друштвото немаше такви расходи.

Расходи за маркетинг

Друштвото признава трошоци за маркетинг услуги во периодот кога истите настануваат. Маркетинг услугите на Друштвото вклучуваат креирање и емитување на реклами на телевизија, радио, печатени медиуми и интернет, различни видови на промоции, дизајнирање и дистрибуција на маркетинг материјали, рекламирање на карактеристиките на системот на задолжително и доброволно пензиско осигурување, објава на финансиски извештаи и објава на информативни проспекти. Во трошоци за маркетинг се вклучуваат и трошоците поврзани со известувања (пошта и печатење) кои се доставуваат до членовите за состојбата на нивните индивидуални сметки.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

*износите се искажани во денари***2 Сметководствени политики (продолжение)****2.5 Расходи за управување со фондовите***Расходи за агенти*

Друштвото признава трошоци за склучени договори со нови членови на фондовите. Во трошоците за агенти се вклучени и трошоци кои се однесуваат на полагање испити и лиценцирање на агентите, лица ангажирани по договор на дело со цел придобивање на нови членови во фондовите. Друштвото ги признава и прикажува расходите за агенти во целост во Билансот на успех во периодот во кој се настанати, без разграничување за идни периоди.

Останати расходи за управување со фондовите

Друштвото признава трошоци за спроведување на постапка за давање согласности од страна на Агенцијата, пристап до информацискиот систем на Агенцијата и други трошоци поврзани со управување на фондовите.

2.6 Финансиски средства***Класификација на финансиските средства***

Друштвото ги вложува своите слободни парични средства во депозити, хартии од вредност и Отворени инвестициони фондови согласно закон.

Друштвото ги класифицира финансиските средства во следниве категории:

- финансиски средства кои се чуваат за тргување
- кредити и побарувања

Раководството на Друштвото ја одредува класификацијата на финансиските средства при нивното почетно признавање.

Финансиски средства кои се чуваат за тргување

Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои доказ за остварлива краткорочна профитабилност.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се јавуваат кога Друштвото одобрува пари или услуги директно на коминтенти без намера за размена на побарувањето.

Почетно признавање на финансиските средства

Финансиските средства се признаваат на датумот на тргување, датум кога Друштвото се обврзува да го купи или продаде средството.

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби (финансиски средства кои се чуваат за тргување) почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се вклучуваат во добивки или загуби во периодот во кој настануваат. Кога се купува финансиско средство кое има котирана цена на активен пазар (берза) или кога објективната вредност може дополнително да се утврди, финансиското средство се признава според неговата објективна вредност, без трансакциски трошоци.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

*износите се искажани во денари***2 Сметководствени политики (продолжение)****2.6 Финансиски средства (продолжува)*****Последователно мерење на финансиските средства***

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби (финансиски средства за тргување)

По почетното признавање финансиските средства кои се чуваат за тргување се мерат според нивната објективна вредност.

Објективната вредност на котирани вложувања на активни берзи се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Ако со инструментот не се тргувало подолго од 30 дена, објективната вредност се утврдува по пат на употреба на техника на проценка базирана на пазарни претпоставки односно како параметри за проценка се користат каматни стапки кои се тековно важечки за должничките инструменти со сличен период на доспевање.

Добивките и загубите кои произлегуваат од промената на објективната вредност на финансиските средства за тргување се вклучуваат во добивките или загубите во периодот во кој настануваат. Каматата или приносот остварен за време на располагањето со овие средства, се евидентира како приход во периодот во кој настанува.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се прикажуваат по амортизирана набавна вредност со употреба на метод на ефективна стапка, намалени за загуба поради обезвреднување. Друштвото врши исправка на вредноста на кредитите и побарувањата секогаш кога постојат објективни докази дека не можат да се наплатат. Исправката на вредност се евидентира на индивидуална основа, според проценката на Раководството за наплатливиот износ на секое побарување, кое е поединечно оценето како обезвреднето.

Сметководствената вредност на кредитите и побарувањата се намалува преку сметката за исправка на вредноста. Кога едно побарување се смета за ненаплатливо се отпишува во корист на сметката за исправка на вредноста. Последователните наплати на кредитите и побарувањата претходно отпишани се евидентираат преку намалување на сметката за исправка на вредност. Промените во сметководствената вредност на сметката за исправка на вредност се признава во добивката и загубата.

Депризнавање

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста. При продажба на хартии од вредност се утврдува разлика меѓу продажната и сметководствената вредност на хартиите од вредност. Добивката или загубата која произлегува од продажбата се искажува во Билансот на успех. Финансиските обврски престануваат да се признаваат кога истите се подмирени, поништени или престануваат да важат.

2.7 Нематеријални средства***Компјутерски софтвер***

Трошоците поврзани со одржувањето на компјутерски и софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Друштвото кои најверојатно ќе создадат економски користи во иднина, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизираат користејќи праволиниска метода, со примена на амортизациона стапка од 20% годишно.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи праволиниска метода, со примена на амортизациона стапка од 10%-20% годишно.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025 година***износите се искажани во денари***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.8 Опрема**

Опремата се евидентира по нивната набавна вредност, намалени за акумулираната амортизација и акумулирана загуба поради обезвреднување.

Амортизацијата се пресметува праволиниски, со цел алокација на набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата во текот на нивниот век на употреба. Подолу се дадени годишните стапки на амортизација применети врз значајните ставки на Опремата:

Компјутери	25%
Моторни возила	25%
Мебел и канцелариска опрема	10% - 25%

Последователните набавки се вклучени во сметководствената вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во добивките или загубите во текот на финансискиот период во кој се јавуваат. Добивките и загубите поврзани со отуѓувањата се утврдуваат по пат на споредба на приливите со нето сметководствената вредност. Истите се вклучуваат во добивки или загуби во периодот кога настануваат.

2.9 Обезвреднување на средства**Обезвреднување на финансиските средства**

Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се обезвреднети само доколку постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата ("случај на загуба") и дека тој случај (или случаи) на загуба влијаена предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат. При обезвреднување се разгледува секое финансиско средство поединечно.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу сметководствената вредност на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основа на средството) дисконтирани со примена на оригиналната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентираните износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање, поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековните добивки и загуби.

Доколку причините за обезвреднување исчезнат, претходно признаениот износ на загуба поради обезвреднување Друштвото го ослободува / анулира преку коригирање на сметката за загуба поради обезвреднување и го вклучува во Билансот на успех. Ослободувањето на загубата поради обезвреднување не може да резултира во сметководствена вредност која го надминува износот на амортизираната набавна вредност на средството, доколку не било признаено обезвреднување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

*износите се искажани во денари***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.9 Обезвреднување на средства (продолжение)***Средства евидентирани по објективна вредност*

На секој датум на известување, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство класифицирано за тргување. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување. Доколку постои таков доказ за финансиските средства за тргување, загубите се вклучуваат во добивките или загубите во периодот во кој настануваат.

Обезвреднување на нефинансиските средства

Нефинансиските средства на Друштвото се разгледуваат на секој датум на изготвување на Извештајот за финансиска состојба со цел да се определи дали постојат објективни докази за обезвреднување. Ако постои ваква индикација, тогаш се проценува надоместливиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава доколку сметководствената вредност на дадено средство или единица која генерира пари, а на која и припаѓа средството, го надминува неговиот надоместлив износ. За средството што не создава во голема мера независни парични приливи, надоместливиот износ се утврдува за единицата која генерира пари, а на која и припаѓа средството.

Единицата која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува и која што генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во Билансот на успех.

Надоместливиот износ на дадено средство или на единицата која генерира пари претставува повисокиот износ од проценетата вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување на дадено средство се анулира доколку постои индикација дека загубата поради обезвреднување признаена за средството можеби веќе не постои и има промени во оценките користени за утврдување на надоместливиот износ.

Зголемената сметководствена вредност на дадено средство, како резултат на анулирање на загуба поради оштетување, не треба да ја надмине сметководствената вредност која би била определена (нето од амортизацијата) кога не би била признаена загуба поради обезвреднување на средството во претходните години.

2.10 Обврски кон агенти

Друштвото ги признава обврските кон агентите - лица ангажирани по договор на дело, кога договорите со потенцијалните членови на фондовите се потпишани и потврдени од Агенцијата за супервизија за капитално финансирано пензиско осигурување. Друштвото нема такви обврски на 31 декември 2025 година.

2.11 Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од жиро сметки во банки во денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025 година***износите се искажани во денари***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.12 Резервации**

Резервирање се признава и пресметува кога Друштвото има сегашна законска или договорена обврска како резултат на минати настани и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства за подмирување на обврската, а воедно може да биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервациите се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да настанат за подмирување на обврската. Друштвото нема резервации на 31 декември 2025.

2.13 Користи за вработените

Придонесите за здравствено, пензиско и социјално осигурување од бруто плати и нето платите се плаќаат од страна на Друштвото во текот на годината според законските прописи. Ваквите придонеси претставуваат дефинирани планови за бенефиции и се признаваат како трошок кога вработените извршуваат услуги. Не постојат дополнителни обврски според овие планови.

Друштвото има обврска за исплаќање отпремнина при пензионирање на вработените, во висина на двократен износ од просечно исплатената нето плата во Република Северна Македонија, како и јубилејни награди, согласно годините на работен стаж на вработените во Друштвото. Друштвото евидентира резервации за отпремнини за пензионирање и јубилејни награди со цел да ги алоцира таквите трошоци по периоди за коишто истите се однесуваат. Согласно МСС 19 отпремнините за пензионирање и јубилејните награди претставуваат дефинирани користи по исполнување на условите. Сметководствената вредност на обврските на Друштвото кои произлегуваат од овие користи за вработените се пресметуваат на крајот на периодот на известување. Состојбата на овие обврски на крајот на периодот на известување го претставува износот на дисконтираните плаќања што ќе се направат во иднина. Друштвото нема направено актуарска пресметка бидејќи смета дека ефектите ќе бидат нематеријални.

2.14 Даноци

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот на добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот. До 2024 година, Друштвото пресметуваше и плаќаше данок на вкупни приходи. Од 2025 година, основа за пресметување на данокот на добивка е разликата меѓу вкупните приходи и расходи, зголемена за непризнаените расходи за даночни цели.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на Билансот на состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни временни разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка. Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025 година***износите се искажани во денари***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.15 Финансиски обврски**

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Сите финансиски обврски на Друштвото на двата датуми на известување се класифицирани во останати финансиски обврски по амортизирана набавна вредност и истите се состојат од обврски кон добавувачи и останати обврски.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски.

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

2.16 Главнина, резерви и плаќања за дивиденди

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции. Акционерскиот капитал на 31 декември 2025 година се состои од 890,000 обични акции и изнесува 890,000 илјади евра (2024: 720,000 обични акции и изнесува 720,000 евра). Истиот е целосно уплатен во паричен износ.

Резерви

Законските резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулираните добивки. Според локалната законска регулатива од Друштвото се бара да пресметува и издвојува 5% од добивката за годината за законска резерва се додека нивото на резервата не достигне износ кој е еднаков на една десетина од основната главнина. На датумот на известување Друштвото нема обврска за задолжителната резерва .

Акумулирани добивки / (загуби)

Акумулираните добивки / (загуби) ги вклучуваат добивките / (загубите) од тековниот и претходните периоди.

Дивиденди

Дивидендите се признаваат во капиталот во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Друштвото. Дивидендите за годината што се објавени по датумот на Билансот на состојба, доколку има, се обелоденуваат во Белешката за Настани по датумот на известување.

2.17 Неизвесни средства и обврски

Неизвесните обврски се обелоденуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, неизвесни средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се обелоденуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на датумот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025 година***износите се искажани во денари***2. Сметководствени политики (продолжение)****2.18 Трансакции со поврзани субјекти**

Според регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, поврзана страна во однос на одредено правно лице или физичко лице е:

а) поединечен акционер или група акционери кои поседуваат најмалку 10% од акциите со право на глас или поседуваат помал процент, и имаат посредна или непосредна контрола врз одлучувањето во тоа правно лице;

б) било кое друго правно лице во кое првото правно лице, посредно или непосредно, поседува најмалку 10% од акциите со право на глас или поседува помал процент, и има посредна или непосредна контрола врз одлучувањето на тоа правно лице;

в) било кое друго правно лице во кое еден акционер, посредно или непосредно, поседува повеќе од 20% од акциите со право на глас и во ист временски период истиот акционер поседува, посредно или непосредно, повеќе од 20% од акциите со право на глас во првото правно лице;

г) физичко лице или правно лице кое има непосредна или посредна контрола, или се контролирани под заедничка контрола на правното лице;

д) член на управен одбор, надзорен одбор или член на друг орган на управување или надзор на правното лице и

ѓ) во врска со лицата наведени погоре, лица кои се во сродство преку брак или посвојување, деца и родители, браќа и сестри, полубраќа и полусестри, баби, дедовци и внуци, на друг начин се крвно поврзани до втор степен, лица кои се во однос родител старател и дете, маќеа или очув и посинок и поќерка и снаа, зет и родители на брачните другари.

Поврзани страни се матичното друштво ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје и отворените инвестициони фондови со кои управува – ВФП ПРЕМИУМ АКЦИИ, ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ, ВФП БОНД, ВФП ГРАВЕ ГЛОБАЛ, ВФП ДИВИДЕНДА АКЦИИ, ВФП ГРАВЕ ФЛЕКС БОНД ЕВРО и ВФП ЕТИКС АКЦИИ, подружниците на матичното друштво, WVP Fund Management Sh.A., Тирана, Албанија, ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје – Подружница Сарај и ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје - Подружница Тетово, придружните ентитети ВФП НЕДВИЖНИНИ ДОО Скопје, WVP FUND MANAGEMENT A.D., Белград, Србија и WVP FUND MANAGEMENT AD, Бања Лука, Босна и Херцеговина, друштвото WVP FUND MANAGEMENT AD Подгорица, Црна Гора и Bluesmart Investments, Пловдив, Бугарија како и фондовите со кои управуваат овие друштва.

2.19 Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Друштвото на датумот на Билансот на состојба (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

3. Управување со ризици од финансирање

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни ризици од финансиски карактер. Активностите на управување со ризиците од финансирање вклучуваат анализа, проценка, прифаќање и управување со ризиците. Друштвото се стреми кон постигнување на соодветна рамнотежа меѓу ризикот и надоместот и минимизација на потенцијалните негативни ефекти врз финансиската успешност на Друштвото.

Политиките на Друштвото за управување со ризици имаат за цел да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспостават соодветни лимити и контрола на ризиците, како и да ги следат ризиците и придржувањето кон лимитите преку веродостојни и современи информатички системи. Друштвото редовно врши испитување на политиките и воспоставените системи за управување со ризикот согласно со пазарните промени, промените во продуктите и најдобрата пракса.

Управувањето со ризици го врши Раководството на Друштвото во согласност со политиките одобрени од страна на Надзорниот одбор. Раководството ги идентификува и проценува ризиците од финансирање во тесна соработка со деловните единици на Друштвото. Надзорниот одбор обезбедува писмени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја.

3.1 Кредитен ризик

Друштвото презема изложеност кон кредитен ризик, кој што претставува ризик од финансиска загуба која произлегува од неможноста должникот да ги исполни условите од договорот со Друштвото или да не постапи според договорот.

Друштвото освен државна обврзница со рок на доспевање до 2027, нема други финансиски средства со период на доспевање подолг од 1 година.

3.2 Концентрација на ризици кај финансиски средства по географски сектори

Изложеноста на Друштвото на ризици според евидентираните износи, категоризирани по географски региони на 31 декември 2025 година е како што следи:

Изложеност по географски региони	Република С. Македонија	Членки на ЕУ	Други европски земји	Други земји	Вкупно
Парични средства и парични еквиваленти	401,841	-	-	-	401,841
Удели во инвестициски фондови	9,236,234	-	-	-	9,236,234
Хартии од вредност според објективна вредност според добивка или загуба	13,408,993	-	-	-	13,408,993
Вкупно на на 31 декември 2025	23,047,068	-	-	-	23,047,068

Изложеноста на Друштвото на ризици според евидентираните износи, категоризирани по географски региони на 31 декември 2024 година е како што следи:

Изложеност по географски региони	Во денари				Вкупно
	Република Северна Македонија	Членки на ЕУ	Други европски земји	Други земји	
Парични средства и парични еквиваленти	624,846	-	-	-	624,846
Удели во инвестициски фондови	6,225,410	-	-	-	6,225,410
Хартии од вредност според објективна вредност според добивка или загуба	13,476,638	-	-	-	13,476,638
Вкупно на 31 декември 2024 година	20,326,894	-	-	-	20,326,894

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)

3.3 Пазарни ризици

Друштвото е изложено на пазарни ризици. Пазарните ризици произлегуваат од отворената позиција на Друштвото на ефектот од флукуацијата на пазарните каматни стапки, како и од ефектот од флукуацијата на курсевите на странските валути. Раководството на Друштвото утврдува прифатливи лимити на ризик, кои се базираат на нивно секојдневно следење.

Каматен ризик

Друштвото е изложено на ефектите од флукуацијата на нивоата на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и парични текови.

Табелата подолу ја сумаризира изложеноста на Друштвото на каматните ризици. Позицијата на Друштвото во однос на чувствителноста на промени во каматните стапки заснована на моментот на повторно утврдување на каматната стапка на 31 декември 2025 е прикажана во табелата подолу. Таа ги вклучува финансиските инструменти на Друштвото по нивната сегашна вредност, категоризирани според пораниот период помеѓу датумот на преоценка или датумот на доспевање.

Каматен ризик	Во денари							
	Помалку од еден месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 5 години	Над 5 години	Без камата	Фиксна	Вкупно
Средства								
Парични средства	401,841	-	-	-	-	-	-	401,841
Удели во инвестициски фондови	-	-	-	-	-	9,236,234	-	9,236,234
Хартии од вредност според објективна вредност според добивка или загуба	13,408,993	-	-	-	-	-	-	13,408,993
Вкупни средства	13,810,834	-	-	-	-	9,236,234	-	23,047,068
Обврски								
Останати финансиски обврски	-	-	-	-	-	653,775	-	653,775
Вкупни финансиски обврски	-	-	-	-	-	653,775	-	653,775
Нето каматен ризик на 31 декември 2025	13,810,834	-	-	-	-	8,582,459	-	22,393,293

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
31 декември 2025 година
износите се искажани во денари

3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)

3.3 Пазарни ризици (продолжение)

Каматен ризик (продолжение)

Позицијата на Друштвото во однос на чувствителноста на промени во каматните стапки заснована на моментот на повторно утврдување на каматната стапка на 31 декември 2024 година е прикажана во табелата подолу.

								Во денари
	Помалку од еден месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 5 години	Над 5 години	Без камата	Фиксна	Вкупно
Каматен ризик								
Средства								
Парични средства	624,846	-	-	-	-	-	-	624,846
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	-	-	-	-	-	6,225,410	-	6,225,410
Удели во инвестициски фондови	13,476,638	-	-	-	-	-	-	13,476,638
Вкупно средства	14,101,484	-	-	-	-	6,225,410	-	20,326,894
Обврски	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати финансиски обврски	-	-	-	-	-	1,078,525	-	1,078,525
Вкупни финансиски обврски	-	-	-	-	-	1,078,525	-	1,078,525
Нето каматен ризик на 31 декември 2024	14,101,484	-	-	-	-	5,146,885	-	19,248,369

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)

3.3 Пазарни ризици (продолжение)

Каматен ризик (продолжение)

Табелата подолу ја прикажува ефективната каматна стапка за монетарните финансиски инструменти на 31 декември 2025 година (во %):

	<u>МКД</u>	<u>ЕУР</u>	<u>УСД</u>
Средства			
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-
Удел во инвестициски фондови	-	-	-
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	-	3,95%	-
Обврски			
Тековни обврски	-	-	-

Табелата подолу ја прикажува ефективната каматна стапка за монетарните финансиски инструменти на 31 декември 2024 година (во %):

	<u>МКД</u>	<u>ЕУР</u>	<u>УСД</u>
Средства			
Парични средства и парични еквиваленти	-	-	-
Удел во инвестициски фондови	-	-	-
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	-	4,99%	-
Обврски			
Тековни обврски	-	-	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)

3.3 Пазарни ризици (продолжение)

Валутен ризик

Друштвото е изложено на ризик во однос на ефектите од движењата на нивото на девизни курсеви кои се одразуваат врз финансиската позиција и готовинскиот тек.

Следната табела ја сумира нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Друштвото на 31 декември 2025 во денари.

Во денари					
Валутен ризик	во ЕУР	во УСД	Други валути	во МКД	Вкупно
Средства					
Парични средства	-	-	-	401,841	401,841
Удели во инвестициски фондови	-	-	-	9,236,234	9,236,234
Хартии од вредност според објективна вредност според добивка или загуба	13,408,993	-	-	-	13,408,993
Вкупни средства	13,408,993	-	-	9,638,075	23,047,068
Обврски					
Останати финансиски обврски	587,629	-	-	66,146	653,775
Вкупни финансиски обврски	587,629	-	-	66,146	653,775
Нето девизна позиција на 31 декември 2025	12,821,364	-	-	9,571,929	22,393,293

Следната табела ја сумира нето девизната позиција на монетарните средства и обврски на Друштвото на 31 декември 2024 година во денари.

Во денари					
	Во ЕУР	Во УСД	Други валути	Во МКД	Вкупно
СРЕДСТВА					
Парични средства	-	-	-	624,846	624,846
Удели во инвестициски фондови	-	-	-	6,225,410	6,225,410
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,476,638-	-	-	-	13,476,638
Вкупно средства	13,476,638-	-	-	6,850,256	20,326,894
ОБВРСКИ					
Останати финансиски обврски	962,223	-	-	116,302	1,078,525
Вкупни финансиски обврски	962,223	-	-	116,302	1,078,525
Нето девизна позиција на 31 декември 2024	12,514,415	-	-	6,733,954	19,248,369

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

3.4 Ризик од ликвидност

Управувањето со ликвидносниот ризик подразбира управување со активата и пасивата на начин што овозможува навремено и редовно плаќање на обврските, во нормални или во вонредни услови за работење на Друштвото. Друштвото е изложено на дневни повлекувања на средства од своите расположливи готовински ресурси на тековните сметки, доспеаните депозити, по основ на одобрени кредити, како и останати повлекувања.

Следната табела ги анализира средствата и обврските на Друштвото, групирани според нивната доспеаност врз основа на преостанатиот период од датумот на известување 31 декември 2025 до договорниот датум на доспевање.

Во денари

<i>Ризик од ликвидност</i>	Помалку од 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 5 години	Над 5 години	Вкупно
Средства						
Парични средства	401,841	-	-	-	-	401,841
Удели во инвестициски фондови	9,236,234	-	-	-	-	9,236,234
Хартии од вредност според објективна вредност според добивка или загуба	13,408,993	-	-	-	-	13,408,993
Вкупни средства	23,047,068	-	-	-	-	23,047,068
Обврски						
Останати финансиски обврски	653,775	-	-	-	-	653,775
Вкупни финансиски обврски	653,775	-	-	-	-	653,775
<i>Ризик од ликвидност</i>						
Нето ликвидна разлика на 31 декември 2025	22,393,293	-	-	-	-	22,393,293

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)

3.4 Ризик од ликвидност (продолжение)

Следната табела ги анализира средствата и обврските на Друштвото, групирани според нивната доспеаност врз основа на преостанатиот период од датумот на известување 31 декември 2024 до договорниот датум на доспевање.

	Помалку од 1 месец	Од 1 до 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 5 години	Во денари Вкупно
СРЕДСТВА					
Парични средства	624,846	-	-	-	624,846
Удели во инвестициски фондови	6,225,410	-	-	-	6,225,410
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,476,638	-	-	-	13,476,638
Вкупно средства	20,326,894	-	-	-	20,326,894
ОБВРСКИ					
Останати финансиски обврски	1,078,525	-	-	-	1,078,525
Вкупно финансиски обврски	1,078,525	-	-	-	1,078,525
Ризик од ликвидност					
Нето ликвидна разлика на 31 декември 2024	19,248,369	-	-	-	19,248,369

3.5 Проценка на објективната вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. Објективната вредност се одредува врз основа на претпоставка на раководството, зависно од видот на средството или обврската.

3.5.1 Финансиски инструменти евидентирани по објективната вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во Извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што следи:

- Ниво 1: котираны цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

3. Управување со ризици од финансирање (продолжение)

3.5 Проценка на објективната вредност (продолжение)

3.5.1 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност (продолжение)

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во билансот на состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност на 31 декември 2025 се како што следи:

Во денари

31.12.2025	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Удели во инвестициски фондови	9,236,234	-	-	9,236,234
Хартии од вредност според објективна вредност според добивка или загуба	13,408,993	-	-	13,408,993

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во билансот на состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност на 31 декември 2024 година се како што следи:

	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Во денари Вкупно
Средства				
Удели во инвестициски фондови	6,225,410	-	-	- 6,225,410
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,476,638	-	-	- 13,476,638

Удели во инвестициски фондови

Објективната вредност на уделите во инвестициски фондови со кои не се тргува на активни пазари, се одредува според претпоставки базирани на пазарните услови кои постојат на датумот на известување.

Сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во билансот на состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелите подолу:

	31 декември 2025	
	Сметководствена	Објективна
Средства		
Парични средства	401,841	401,841
Удели во инвестициски фондови	9,236,234	9,236,234
Хартии од вредност според објективна вредност според добивка или загуба	13,408,993	13,408,993
Вкупни средства	23,047,068	23,047,068
Обврски		
Останати тековни (финансиски) обврски	653,775	653,775
Вкупни тековни финансиски обврски	653,775	653,775

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

3 Управување со ризици од финансирање (продолжение)

3.5.2 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективната вредност (продолжение)

Удели во инвестициски фондови (продолжение)

	Сметководствена	Во денари 31 декември 2024 Објективна
СРЕДСТВА		
Парични средства	624,846	624,846
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	6,225,410	6,225,410
Удели во инвестициски фондови	13,476,638	13,476,638
Вкупни средства	20,326,894	20,326,894
ОБВРСКИ		
Останати тековни (финансиски) обврски	1,078,525	1,078,525
Вкупни обврски	1,078,525	1,078,525

Парични средства и останати тековни финансиски обврски

Објективната вредност на паричните средства и останатите обврски се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

3.6 Управување со главнината

При управување на својата главнина, Друштвото се придржува кон следните цели:

- Придржување кон условите во врска со капиталот поставени од страна на регулаторот,
- Заштита на способноста на Друштвото да продолжи со своето деловно работење во континуитети
- Одржување на цврста капитална база за поддршка на развојот на своите деловни активности.

Друштвото е должно да ја следи структурата на својата главнина.

Усогласеност со законската регулатива

Согласно со тековната законска регулатива, односно со член 19 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, доколку дојде до зголемување на главнината на Друштвото (поради зголемување на средствата на доброволниот фонд), Друштвото е должно во секое време да го одржува зголемениот износ на главнината.

На 31 декември 2025 година состојбата е како што следи:

ОПИС	31.12.2025
Главнина	24,453,080
Основна главнина	54,892,730
Сопствени средства	23,047,068
Минимум износ на главнина	15,373,750
Сооднос на главнина и основна главнина	44.55%
Сооднос на главнина и минимум износ на главнина	159.06%

Во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Друштвото е должно во секое време да одредени износи и соодноси на главнина, основна главнина и сопствени средства, вклучувајќи:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

3 Управување со ризици од финансирање (продолжение)**3.6 Управување со главнината (продолжение)***Усогласеност со законската регулатива (продолжение)*

- Основната главнина на Друштвото треба да изнесува најмалку 500,000 Евра на датумот на на уплатата. На 31 декември 2025 година, основната главнина на Друштвото изнесува 54,892,730 денари. (Белешка 14);
- Сопствениите средства на Друштвото во секое време не смее да се помали од една половина од минималниот износ на основната главнина, односно 250,000 Евра или 15,373,750 денари. На 31 декември 2025 година сопствениите средства на Друштвото го надминуваат овој минимум за 47.85%
- Ликвидните средства на Друштвото во секое време треба да надминуваат 10% од главнината на Друштвото. На 31 декември 2025 година ликвидните средства изнесуваат 23,047,068 денари и претставуваат 94% од главнината на Друштвото.

На 31 декември 2024 година состојбата е како што следи:

	31 декември 2024
Главнина	22,480,221
Основна главнина	44,404,580
Сопствени средства	19,894,983
Минимум износ на главнина	<u>15,423,775</u>
Сооднос на главнина и основна главнина	50.63%
Сооднос на главнина и минимум износ на главнина	145.75%

Во согласност со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Друштвото е должно во секое време да го одредени износи и соодноси на главнина, основна главнина и сопствени средства, вклучувајќи:

- Основната главнина на Друштвото треба да изнесува најмалку 500,000 Евра на датумот на на уплатата. На 31 декември 2024 година, основната главнина на Друштвото изнесува 44,404,580 денари, односно 720,000 Евра (Белешка 14);
- Сопствениите средства на Друштвото во секое време не смее да е помал од една половина од минималниот износ на основната главнина, односно 250,000 Евра или 15.423.775 денари. На 31 декември 2024 година сопствениите средства на Друштвото го надминуваат овој минимум за 28.99%.
- Ликвидните средства на Друштвото во секое време треба да надминуваат 10% од главнината на Друштвото. На 31 декември 2024 година ликвидните средства изнесуваат 19,845,737 денари и претставуваат 88% од главнината на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

4. Приходи и расходи од управување со фондовите

Приходи и расходи од управување со Доброволниот фонд

Опис	31.12.2025	31.12.2024
<i>Приходи од управување со фондот</i>		
1. Приходи од надоместок од придонеси	933,471	729,780
2. Приходи од надоместок за управување	1,924,150	1,062,395
3. Приходи од надоместок за премин	-	4,306
Приходи од управување со фондот (1)	2,857,621	1,796,481
<i>Расходи од управување со фондот</i>		
1. Расходи за МАПАС (% од уплатени придонеси)	253,770	198,986
2. Расходи за чуварот на имот	107,892	59,493
3. Расходи за Фондот на ФПИОСМ (% од уплатени придонеси)	-	-
4. Трошоци за трансакции	-	-
5. Трошоци за маркетинг	163,698	74,587
6. Трошоци за агенти	424,566	189,054
7. Останати трошоци за управување со фондот	300,000	340,000
Расходи од управување со фондот (2)	1,249,926	862,120
Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-2)	1,607,695	934,361

5. Трошоци за сировини и други материјали

Опис	31.12.2025	31.12.2024
Потрошен канцелариски материјал и материјал за тековно одржување	12,980	-
Вкупно	12,980	-

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

6. Трошоци за услуги

Опис		
	31.12.2025	31.12.2024
ИТ услуги	2,062,032	2,091,977
Трошоци за лиценцирање и сертификати	264,552	22,579
Поштенски услуги	9,735	-
Услуги за обезбедување	5,192	-
Адвокатски и нотарски услуги	31,220	67,979
Консултантски, советодавни и сметководствени услуги	84,960	84,960
Останати услуги	193,970	249,441
Вкупно	2,651,661	2,721,936

7. Плати, надомести и останати трошоци за вработените

Опис		
	31.12.2025	31.12.2024
Бруто плати	5,451,702	4,928,877
Регрес за годишен одмор	245,850	-
Премии за доброволно осигурување на вработените	285,947	203,270
Трошоци за стручно образование	-	82,954
Останати трошоци за вработените	68,366	632,935
Вкупно	6,051,865	5,848,036

8. Останати трошоци од работењето

Опис		
	31.12.2025	31.12.2024
Надомести за членови на Надзорен одбор	148,068	-
Даноци, придонеси и други давачки што не зависат од резултатот	407,602	465,428
Данок на вкупни приходи за 2024 година	31,930	-
Банкарски надомести	43,520	38,562
Трошоци за договор на дело	240,000	245,070
Трошоци за ревизија	145,600	43,540
Други нематеријални трошоци	54,119	18,516
Вкупно	1,070,839	811,116

Данокот на вкупни приходи за 2024 година, е пресметан и платен во тек на 2025 година. За 2025 година, Друштвото поднесе Даночен биланс и не искажа обврска за плаќање на данок на добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

9. Финансиски приходи и расходи

Опис	31.12.2025	31.12.2024
Нереализирани добивки од хартии од вредност	190,756	158,848
Нереализирани загуби од хартии од вредност	(200,198)	(401,025)
Приходи врз основа на камати од работење со неповрзани субјекти	900,449	1,155,186
Приходи по основ на позитивни курсни разлики	633	-
Расходи по основ на негативни курсни разлики	(5,091)	(3,608)
Расходи од камати	(479)	-
Останати финансиски приходи	106,156	82,470
Нето финансиски приходи	992,226	991,871

10. Нематеријални средства

ОПИС	Софтвер	Лиценци	Нематеријални средства во подготовка	Аванси за нематеријални средства	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2024	4,308,732	-	-	-	4,308,732
Набавки во текот на годината	-	-	-	-	-
Активирање на нематеријални средства	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	4,308,732	-	-	-	4,308,732
Набавки во текот на годината	-	-	-	-	-
Активирање на нематеријални средства	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2025	4,308,732	-	-	-	4,308,732
Акумулирана амортизација на 01.01.2024	864,747	-	-	-	864,747
Амортизација за годината	858,747	-	-	-	858,747
Состојба на амортизација на 31.12.2024	1,723,494	-	-	-	1,723,494
Амортизација за годината	861,747	-	-	-	861,747
Состојба на амортизација на 31.12.2025	2,585,241	-	-	-	2,585,241
Нето евидентирана вредност на 31.12.2025	1,723,491	-	-	-	1,723,491
Нето евидентирана вредност на 31.12.2024	2,585,238	-	-	-	2,585,238

Со состојба на 31 декември 2024 и 2024 година, Друштвото нема воспоставено залог на нематеријалните средства.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

11. Недвижности, постројки и опрема

	Мебел, компјутери, возила и друга опрема	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2024	1,877,858	1,877,858
Набавки во текот на годината	-	-
Состојба на 31.12.2024	1,877,858	1,877,858
Набавки во текот на годината	-	-
Состојба на 31.12.2025	1,877,858	1,877,858
Акумулирана депрецијација на 1 јануари 2024	652,533	652,533
Депрецијација за годината	466,120	466,120
Состојба на депрецијација на 31.12.2024	1,118,653	1,118,653
Депрецијација за годината	466,120	466,120
Состојба на депрецијација на 31.12.2025	1,584,773	1,584,773
Нето евидентирана вредност на 31.12.2025	293,085	293,085
Нето евидентирана вредност на 31.12.2024	759,205	759,205

Со состојба на 31 декември 2024 и 2024 година, Друштвото нема воспоставено залог на опремата.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

12. Финансиски инструменти по категории

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото на 31 декември 2025 можат бидат категоризирани на следниов начин:

	По објективна вредност преку добивки и загуби	Кредити и побарувања	До доспевање	Вкупно
Средства според Биланс насостојба				
Парични средства	-	401,841	-	401,841
Удели во инвестициски фондови	9,236,234	-	-	9,236,234
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,408,993	-	-	13,408,993
Вкупни средства на 31.12.2024	22,645,227	401,841	-	23,047,068
			Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Биланс насостојба				
Тековни финансиски обврски	-	-	653,775	653,775
Вкупни финансиски обврски на 31.12.2024	-	-	653,775	653,775

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото на 31 декември 2024 година можат бидат категоризирани на следниов начин:

	По објективна вредност преку добивки и загуби	Кредити и побарувања	До доспевање	Вкупно
Средства според Биланс насостојба				
Парични средства	-	624,846	-	624,846
Удели во инвестициски фондови	6,225,410	-	-	6,225,410
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	13,476,638	-	-	13,476,638
Вкупни средства на 31.12.2024	19,702,048	624,846	-	20,326,894
			Останати финансиски обврски	Вкупно
Обврски според Биланс насостојба				
Тековни финансиски обврски	-	-	1,078,525	1,078,525
Вкупни финансиски обврски на 31.12.2024	-	-	1,078,525	1,078,525

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**31 декември 2025 година***износите се искажани во денари***13. Краткорочни финансиски средства**

Вложувањата во удели во инвестициски фондови во износ од 9,236,234 денари на 31 декември 2025 во целост се однесуваат на удели во поврзаната страна ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ. На 31 декември 2025 година, Друштвото има 75.160,5692 удели, по цена од 122,8867 денари.

Вложувањата во удели во инвестициски фондови во износ од 6,225,410 денари на 31 декември 2024 во целост се однесуваат на удели во поврзаната страна ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ. На 31 декември 2024 година, Друштвото има 51.894,2844 удели, по цена од 119,9633 денари.

Вложувања во Финансиски средства по објективна вредност преку добивка или загуба

Вложувањата во обврзници во износ од 13,408,993 денари на 31 декември 2025 година се однесуваат на вложувања во домашна обврзница MACEDO 6.96 03/13/27 со ИСИН XS2582522681. Обврзниците се купени во име и за сметка на друштвото од страна на ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, Обврзницата е со рок на доспевање до 2027 година.

Вложувањата во обврзници во износ од 13,476,638 денари на 31 декември 2024 година се однесуваат на вложувања во домашна обврзница MACEDO 6.96 03/13/27 со ИСИН XS2582522681. Обврзниците се купени во име и за сметка на друштвото од страна на ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје, Обврзницата е со рок на доспевање до 2027 година.

14. Акционерски капитал

Со состојба на 31 декември 2025, акционерскиот капитал (основната главнина) на Друштвото изнесува 890,000 евра, односно 54,892,730 кои се целосно уплатени.

Друштвото има извршено докапитализација на Основната главнина во износ од 10,488,150 денари, со што Основната главнина на 31 декември 2025 година изнесува 54,892,730 денари.

Акционер	Број на акции	Вредност по акција во ЕУР	Вредност во ЕУР	Учество во %
ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје	890,000	1	890,000	100%
Вкупно	890,000	1	890,000	100%

15. Обврски кон добавувачи

	Во илјади денари	
	31 декември 2025	31 декември 2024
Обврски кон добавувачи во земјата	66,146	116,302
Обврски кон добавувачи во странство	587,629	962,223
Вкупно	653,775	1,078,525

16. Потенцијални обврски

На 31.12.2025, Друштвото не е учесник во судски спорови.

На 31.12.2025 Друштвото нема други потенцијални обврски.

Даночен ризик

Деловните книги и сметководствената регулатива на Друштвото може да подлежат на даночна контрола од страна на даночните власти во период од 5 години по поднесената даночна пријава за финансиската година и евентуално можат да предизвикаат дополнителни даночни обврски. Според процените на раководството на Друштвото, на датумот на овие финансиски извештаи нема сознанија за какви било дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31 декември 2025 година

износите се искажани во денари

17. Трансакции со поврзани субјекти

Салдата и обемот на трансакциите со поврзаните субјекти на 31.12.2025 и за дванаесет месечниот период што тогаш завршува се како што следи:

	31 декември 2025	Во денари 31 декември 2024
Приходи од поврзани субјекти		
<i>ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ</i>		
Нереализирани добивки од хартии од вредност	328,285	106,904
Реализирани добивки од хартии од вредност	102,025	82,470
Вкупни приходи од поврзани субјекти	430,310	189,374
Трошоци кон поврзани страни		
Рефундиран надоместок за реални трошоци од трети страни	-	-
Управувачки надомест	17,236	17,264
Вкупно трошоци кон поврзани субјекти	17,236	17,264
	31 декември 2025	31 декември 2024
Средства кај поврзани субјекти		
<i>ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ</i>		
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	9,236,234	6,225,410
ВФП Фонд Менаџмент - Индивидуално управување		
Парични средства	5,165	11,328
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба (MACEDO 2027)	13,408,993	13,476,638
Вкупно средства кај поврзани субјекти	22,650,392	19,713,376
Обврски кон поврзани субјекти		
<i>ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје</i>		
Управувачки надоместок	1,426	1,479
Рефундиран надоместок за реални трошоци од трети страни	-	-
Вкупно обврски кон поврзани субјекти	1,426	1,479
Клучен персонал		
Трошоци за клучен персонал	2,427,279	2,421,360
	2,427,279	2,421,360

18. Настани по датумот на известување

Не постојат материјално значајни настани што се случиле после датумот на известување, а кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.

Прилог – Годишен извештај

Годишен извештај за
работењето на
ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО
АД СКОПЈЕ
за 2025 година

Содржина

Порака од Управниот одбор	3
1. Податоци за работењето.....	5
1.1 Основни податоци	5
1.2 Значајни податоци за работењето	6
2.Управување на Друштвото.....	7
2.1. Собрание на акционери	7
2.2. Надзорен одбор	7
2.3. Управен одбор.....	7
2.4. Инвестициски одбор	8
2.5. Организациска структура	8
3. Управување со ризици	9
4. Маркетинг активности.....	9
5. Примена на кодексот за корпоративно управување	10
6. Финансиски резултати на Друштвото.....	11
6.1. Извештај за сеопфатна добивка	11
6.2. Извештај за финансиска состојба	13
7. Адекватност на капитал	13
8. Трансакции со поврзани лица.....	14
9. Деловно опкружување	15
10. Податоци за перформансите на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје	22
10.1. Принос и надоместоци на доброволниот пензиски фонд.....	27

Порака од Управниот одбор

Почитувани,

Во име на Управниот одбор на пензиското друштво, ни претставува особена чест да Ви се обратиме со краток осврт на работењето и постигнатите резултати на Фондот во текот на 2025 година.

За пензиското друштво, 2025 година беше година на стабилизација, раст и унапредување на процесите.

Раст и развој на Фондот - Во текот на 2025 година, Фондот забележа:

- Континуиран раст на бројот на членови, што претставува потврда за зголемената доверба во нашето работење, заклучно 31.12.2025 година, Друштвото управува со средствата на 822 членови на Фондот;
- Зголемување на нето средствата на Фондот, како резултат на редовни уплати, нови членства и остварени приноси од инвестициите, заклучно 31.12.2025 нето средствата на Фондот достигнуваат 263.828.423 мкд;
- Одржување на диверсифицирано и внимателно структурирано портфолио, во согласност со законските ограничувања и принципите на претпазливо инвестирање.
- Реализиран принос од управувањето со средствата на Фондот: просечен номинален принос од 9,23%, за период 31.12.2022 – 31.12.2025 година, односно реален принос 4,99% (усогласен со трошоците за живот) – детали во точка 10.1.

И покрај предизвиците на финансиските пазари во текот на годината, Фондот остана фокусиран на долгорочната стабилност и заштита на интересите на членовите и ја потврди приспособливоста на Друштвото во справувањето со оперативните промени, неговата посветеност на континуирано подобрување на односите и услугата кон клиентите, како и напорите за промоција на капитално финансираното пензиско осигурување во државата.

Унапредување на процедурите и управувањето со ризици

Во насока на дополнително зајакнување на институционалната стабилност, во 2025 година преземавме повеќе активности:

- Ревизија и доусовршување на интерните процедури за управување со оперативни и инвестициски ризици;
- Подобрување на системот за внатрешна контрола и следење на законските рокови и обврски;
- Дополнителна автоматизација на дел од административните процеси, со цел намалување на можноста за човечка грешка;
- Професионален развој на вработените;
- Зајакната координација помеѓу одговорните лица и органите на управување, со јасно дефинирани надлежности и одговорности.

Нашата определба е јасна – стабилност, транспарентност и долгорочна одржливост на пазарот на пензиското осигурување во државата.

Стратешка ориентација

Во текот на годината, посебно внимание посветивме на континуирано следење на движењата на домашните и странските пазари, усогласеност со регулативата и препораките на надлежните институции и одговорно и внимателно управување со средствата на членовите, со фокус на долгорочен принос и контролирано ниво на ризик. Паралелно, Друштвото постојано презема активности со цел промоција на капитално финансираното пензиско осигурување во државата, преку континуирани презентации и обуки на младото население. Даночните поволности и понатаму се еден од клучните аргументи во посочување на бенефитите кај компаниите за креирање на професионални пензиски шеми за вработените и значаен придонес во нивните повисоки пензиски приливи во старост.

Вашата доверба претставува наша најголема обврска. Управниот одбор и тимот на ВФП Пензиско остануваат и понатаму целосно посветени на професионално, транспарентно и одговорно управување со средствата на нашите клиенти, со единствена цел – сигурна и стабилна пензиска заштеда за граѓаните на нашата држава.

Ви благодариме за довербата.

Со почит,

Претседател на УО

Марио Ѓорѓиев



Член на УО

Артон Лена



1. Податоци за работењето

1.1 Основни податоци

ВФП Пензиско друштво АД Скопје („Друштвото”) е акционерско друштво со седиште на бул, Кочо Рацин бр. 3/2 кат 3 и 4, Скопје, Република С. Македонија, основано да врши работи на управување со доброволни пензиски фондови, со права и обврски утврдени со Законот за трговските друштва, со законите кои го уредуваат системот на пензиско осигурување и со Статутот на Друштвото.

Предмет на работење на Друштвото е основање и управување со отворени доброволни пензиски фондови и нивно претставување пред трети лица, како и дејности поврзани со управување со пензиските фондови. Исто така, Друштвото во надворешниот трговски промет, во име и за сметка на пензиските фондови со кои управува, под услови утврдени со Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување и другите прописи, врши тргување со финансиските инструменти.

На 31 Декември 2025 година, Друштвото има 12 вработени.

Назив на Друштвото:	Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП Пензиско друштво АД Скопје
Седиште на Друштвото:	Бул. Кочо Рацин бр. 3/2 кат 3 и 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
Контакт телефон:	+389 2 3100 535
Датум на основање	15.06.2022
Матичен број	7598211
Даночен број	4080022606997
Членови на Управен одбор на Друштвото	Марио Ѓорѓиев, СФА – Претседател на Управен одбор, (од 07.10.2022) М-р Артон Лена, Член на Управен одбор (од 15.06.2022)
Членови на Надзорен одбор на Друштвото	МАГ. Руперт Стробл, Претседател и член на Надзорниот одбор (од 15.06.2022), Петар Андреевски, член на Надзорниот одбор (од 15.06.2022), Владимир Деспотоски, член на Надзорниот одбор (од 15.06.2022) и Проф. д-р Анета Гацовска-Барандовска, независен член на Надзорниот одбор (од 15.06.2022)
Акционер на Друштвото	ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје, Република Северна Македонија, учество во основната главнина: 100% Основната главнина на ВФП пензиско друштво АД Скопје изнесува 890.000 Евра.
Број на акции	890.000

Овластен ревизор	<p>Надворешен ревизор на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје и ВФП пензиско друштво АД Скопје е Друштво за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје, со седиште на ул.Св. Кирил и Методиј 526/1-20, Скопје, со ЕМБС: 5753368</p> <p>Во текот на ревизијата на финансиските извештаи за 2025 година, Грант Торнтон комуницираше со оние кои се задолжени за управувањето на Друштвото и достави писмена изјава за независност со која се потврдува дека тимот за ангажманот, Друштвото за ревизија Грант Торнтон доо Скопје и фирмите членки на Грант Торнтон Мрежата се придржувале до релевантните етички барања во однос на независноста.</p> <p>Надоместоците за ревизија на законските финансиски извештаи на и за годината што заврши на 31 декември 2025 година изнесуваат 166 илјади денари. Друштвото не користеше не=ревизорски услуги обезбедени од Грант Торнтон и фирмите членки на Грант Торнтон.</p>
-------------------------	---

1.2 Значајни податоци за работењето

Во 2025 година Друштвото продолжи со зацврстување на своите позиции од оперативен аспект, односно беа унапредени значаен број на интерни процедури, политики и акти. Во текот на годината продолживме со континуирана едукација и комуникација со пензиските агенти, со цел поголемо прифаќање на доброволниот пензиски фонд од страна на агентите. Заклучно со 31.12.2025 година, ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје има нето вредност на средствата во износ од 263.828.423,345118денари.

ПОДАТОЦИ ЗА ВФП ОТВОРЕН ДОБРОВОЛЕН ПЕНЗИСКИ ФОНД - СКОПЈЕ	31.12.2025
НЕТО СРЕДСТВА НА ПЕНЗИСКИОТ ФОНД НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	263.828.423,345118
БРОЈ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	2.048.708,515376
ВРЕДНОСТ НА СМЕТКОВОДСТВЕНАТА ЕДИНИЦА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ	128,777921

МКД	01.01.2025- 31.12.2025
Приходи од управување со фондот	2.857.621
Расходи од управување со фондот	1.249.926
Останати приходи на друштвото	-
Расходи од управување со друштвото	11.115.212
Финансиски приходи	1.197.994
Финансиски расходи	205.768
Добивка (загуба) пред одданочување	(8.515.291))
Добивка (загуба) по одданочување	(8.515.291)

2.Управување на Друштвото

Управувањето на пензиското друштво е организирано според двостепен систем — Управен одбор и Надзорен одбор. Бројот на членовите, критериумите и начинот на избор, мандатот, се уредени со законската и подзаконската регулатива, како и Статутот на пензиското друштво.

2.1. Собрание на акционери

Акционерите во Друштвото ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Правата и начинот на работење на Собранието на акционери е утврден во Законот за трговските друштва, Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, Статутот на Друштвото и Кодексот за добро корпоративно управување.

2.2. Надзорен одбор

Надзорниот одбор е задолжен да врши контрола врз управувањето со Друштвото што го врши Управниот одбор. Исто така, Надзорниот одбор има обврска да врши увид и да ги проверува книгите и документите на Друштвото, како и имотот, особено благајната на Друштвото и хартиите од вредност и стока. Задолженијата на Надзорниот одбор се таксативно набројани во статутот на Друштвото. Надзорниот одбор во текот на 2025 година, одржа 20 седници, со цел континуиран надзор врз работата на Друштвото единствено во корист на интересите на членовите и пензионираните членови на Фондот. Во текот на годината, заради зголемување на основната главнина на Друштвото, беа ревидирани и усвоени Статутот на Друштвото и Фондот, понатаму инвестициската стратегија и тактика за управување со средствата на Фондот, како и редовно усвојување на задолжителните финансиски извештаи, извештаите за внатрешна ревизија и внатрешна контрола и останати извештаи согласно регулативата. Истовремено беа усвоени Годишниот актуарски извештај и Годишниот план за ревизија.

2.3. Управен одбор

Членовите на Управниот одбор управуваат со Друштвото и пензискиот фонд и го водат работењето на Друштвото и пензискиот фонд под сопствена одговорност. Управниот одбор има најшироки овластувања во вршењето на сите работи поврзани со водењето на работите, тековните активности и да дејствува во сите околности од име на Друштвото и Фондот во рамките на предметот на работењето, освен оние за кои е потребна согласност од Надзорен одбор. Членовите на Управниот одбор со именување од страна на Надзорниот одбор се овластени да го застапуваат Друштвото, колективно,


така што сите договори и останати акти во кои настапуваат во име на Друштвото, ги потпишуваат двајцата членови на Управниот одбор. 2025 година беше година на редовни активности за Управниот одбор на Друштвото. Во текот на годината беа одржани 36 седници, на кои беа усвоени измени во бројни интерни акти, а со цел коректно информирање на членовите и пензионираните членови на Фондот, како и запазување на усогласеноста на Друштвото со прописите. Членовите на Управниот одбор постојано и ажурно го следат вложувањето на средствата на Фондот и посебно внимание посветуваат на управувањето со ризици во секојдневното работење на сите организациски единици во Друштвото. Во продолжение се презентирани надоместоците на членовите на органите на управување исплатени од страна на ВФП Пензиско друштво АД Скопје во деловната 2025 година:

Надзорен одбор	01.01-31.12.2025 (во мкд)
Паушал	164.520
Надоместоци на плата	-
Бонус	-
Осигурувања	-
Други права	-
Вкупно	148.068
Управен одбор	01.01-31.12.2025 (во мкд)
Плата	1.900.879
Бонус	-
Осигурување	-
Доброволно пензиско осигурување	252,614
Други права	109.266
Вкупно	2.262.759

2.4. Инвестициски одбор

Инвестицискиот одбор е советодавен орган во Друштвото кој усвојува предлози за потенцијални инвестиции на портфолиото на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд - Скопје и истите ги доставува на разгледување и одобрување до Управниот одбор на Друштвото, кој носи одлука за прифаќање или одбивање на доставените предлози. Во 2025 година беа одржани вкупно 12 седници на кои членовите на Инвестицискиот одбор разгледаа и утврдија предлог листа на инструменти во согласност со законските ограничувања, Инвестиционата стратегија и Инвестиционата тактика на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје, во кои ќе се инвестираат средствата од портфолиото. Предлог листата на инструменти се утврдува врз база на претходно подготвена детална анализа за инструментите, со цел да се донесе соодветна одлука во насока на делување во најдобар интерес за членовите и пензионираните членови на доброволниот пензиски фонд.

2.5. Организацијска структура



2. Управување со ризици

Организациската единица за управување со ризици е задолжена за контролирање на ризиците кои произлегуваат од работењето на Друштвото и Фондот и за изготвување стручни анализи. Го известува Менаџментот на Друштвото и за главните индикатори на успешност и ризичност, одобрува нови финансиски инструменти, обезбедува заштита на портфолиото, активно ги следи ризиците на кои е изложен Фондот, го предводи процесот на спроведување стрес-тест и ги одобрува препораките за намалување на ризичноста. Дневно ги следи ризиците кои произлегуваат од активностите поврзани со тргување на дел од имотот од фондот, како и резултатите од спроведените тргувања. Ги следи искористените и контролира да не се надминат лимитите и отворените позиции по поединечен вид на трансакција, вид на финансиски инструмент, вид на ризик и валута. Организацијската единица за управување со ризици – Middle Office, активно е вклучена во поставување на процесите за управување со ризиците, со цел воспоставување на сеопфатен и ефикасен систем за следење и согледување на ризиците на доброволниот пензиски фонд со кој управува Друштвото, соодветен на природата, видот и обемот на работењето Фондот. Во текот на годината, организациската единица за управување со ризици континуирано ја следеше структурата и лимитите на вложување на средствата на Фондот и вршеше проверки дали Друштвото ги инвестира средствата согласно одредбите од Законот и Инвестиционата стратегија, а со цел остварување на највисок принос единствено во полза на членовите и пензионираниите членови на доброволниот пензиски фонд и преку диверсификација и финансиска анализа да се минимизира ризикот од загуби. Како дел од процесот на засилена анализа на управувањето со ризиците, во месец Април беше изготвена Анализа за вонреден настан во услови на нарушување на пазарот на

капитал. Истото се должеше на зголемувањето на царинските тарифни стапки од страна на САД кон останатите земји во светот. Пазарите на капитал драстично реагираа, што резултираше со намалување на цените на акциите во речиси сите сектори и земји. Изготвената вонредна анализа беше презентирана на Управниот одбор одржан во месец Април. Општиот став на организациската единица за управување со ризици и организациската единица за управување со средства беше дека повремениот потрес на пазарите на капитал се очекувани и се нормална појава во глобалната економија, со што дополнително веруваме дека во таквите моменти, најважно е да се остане инвестиран, со избегнување на активности кои подразбираат „market timing“.

4. Маркетинг активности

Во изминатата година Друштвото реализираше голем број на маркетинг активности, покрај оние кои се регулирани со законските и подзаконските обврски (достава на извештаи за пензиска заштеда на доброволна индивидуална и професионална сметка, објава на Информативен проспект, ревидирање на Статути на Друштвото и Фондот по потреба итн).

Контролата на агентите преку телефонско контактирање на членовите се спроведува редовно и континуирано како дел од стандардните процедури за осигурување на квалитетот.

Во рамки на Глобалната недела на парите беа спроведени едукативни сесии со ученици, студенти и наставен кадар од повеќе образовни институции во државата, вклучително и онлајн предавање за членови на инвестицискиот клуб на инвеститори во инвестициските фондови на основачот на Друштвото.

По повод Денот на пензиската свесност и Деновите на финансиска писменост Друштвото одржа предавања на тема финансиска писменост, пензии и значењето на долгорочното штедење.

Активностите се одвиваа континуирано, со особено внимание на точност и усогласеност со важечките стандарди.

5. Примена на кодексот за корпоративно управување

Кодексот за корпоративно управување претставува акт каде на униформен начин се срочени правилата и прописите врз кои се води Управниот одбор, Надзорниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и раководните лица во пензиското друштво во процесот на работење и донесување на одлуки во насока на управување на пензиското друштво во секој аспект од неговото работење.

Кодексот за корпоративно управување е со примарна цел да обезбеди транспарентност и одговорност во работењето на пензиското друштво, создавање на доверба меѓу менаџментот, раководните и надзорните структури, акционерите и заинтересираните субјекти, а особено членовите и пензионираниите членови на пензискиот фонд, како и подобрување на ефикасноста на работењето и намалување на ризиците од работењето на пензиското друштво и пензискиот фонд.

Начин на исполнување на фидуцијарната должност

Во периодот на известување во извештајот, ВФП Пензиско друштво АД Скопје во целост и успешно ја исполнуваше својата фидуцијарна должност преку поставување на организациска структура од високостручни и професионални кадри во сите области потребни за непречено вршење на дејноста на друштвото и со промовирање на високи етички и морални стандарди и придржување и целосно имплементирање на Кодексот на добро корпоративно управување во секојдневните деловни активности на друштвото. Членовите на Надзорниот одбор, Управниот одбор, лицата со посебни овластувања и одговорности и одговорните лица во Друштвото согласно својата фидуцијарна должност работеа единствено во корист на интересите на членовите и на пензионираниите членови на доброволниот пензиски фонд.

6. Финансиски резултати на Друштвото

6.1. Извештај за сеопфатна добивка

Позиција	01.01.2025-31.12.2025
Приходи од управување со фондот	2.857.621
1. Приходи од надоместок од придонеси	933.471
2. Приходи од надоместок од управување	1.924.150
3. Приходи од надоместок за премин	-
Расходи од управување со фондот (6+7+8+9+10+11+12)	1.249.926
1. Расходи за МАПАС	253.770
2. Расходи за чуварот на имот	107.892
3. Расходи за фондот на ФПИОСМ	-
4. Трошоци за трансакции	-
5. Трошоци за маркетинг	163.698
6. Трошоци за агенти	424.566
7. Останати трошоци за управување со фондот	300.000
Останати приходи на друштвото	-
Расходи од управување со друштвото	11.115.212
1. Трошоци за сировини и други материјали	12.980
2. Трошоци за услуги	2.651.661
3. Плати, надоместоци на плата и останати трошоци за вработените	6.051.865
4. Амортизација и вредносно усогласување	1.327.867
5. Резервирања за трошоци и ризици	-
6. Останати трошоци од работењето	1.070.839
Финансиски приходи	1.197.994
Финансиски расходи	205.768
Добивка (загуба) пред оданочување	(8.515.291)
Добивка (загуба) по оданочување	(8.515.291)

2025 година Друштвото ја заврши со загуба од 8.515.291 денари. Загубата се должи на тоа што доброволниот пензиски фонд се уште има низок износ на средства под управување, додека најзначаен дел од приходите на едно пензиско друштво се токму приходите од надоместок од управување кој се наплатува од нето имотот на Фондот. Придобивањето на нови членови и пензионирани членови во пензискиот систем е долгорочен процес, односно е бизнис сегмент на кој е потребна поголема економија на обем, со цел постигнување на одредена добивка. Друштвото генерираше приходи од управување со Фондот во износ од 2.857.621 денари. 933.471 денари се генерирани од надоместок од придонеси кој се пресметува како надомест од секој уплатен придонес во Фондот. Надоместокот од управување со средствата на Фондот изнесуваше 1.924.150 денари, а се пресметуваше дневно како процент од вредноста на нето средствата на Фондот. Во 2025 година овој надоместок изнесуваше 0.075% месечно. Друштвото оствари финансиски приходи во износ од 1.197.994 денари. Расходната ставка е поделена на две целини, односно Расходи од управување со фондови каде се прикажани расходите кои директно се поврзуваат со управувањето со фондовите и Расходи од управување со друштвото. Под расходи од управување со фондови се претставени следните ставки:

- Расходи за МАПАС – 253.770 денари – се пресметува како надомест од секој уплатен придонес во Фондот. Во 2025 година овој надомест изнесуваше 0,7% до 30.11.2025 година и 0,6% за период 01.12.2025 – 31.12.2025 година од бруто уплатениот придонес. Овој расход е директно поврзан со приходите од надоместок од придонеси.

- Расходи за чувар на имот – 107.892 денари – се пресметува и наплатува од банката чувар како процент од вредноста на средствата на Фондот согласно договорот за банка чувар.

- Трошоци за маркетинг – 163.698 денари – се однесува на трошоци за маркетинг на Фондот.

- Трошоци за агенти – 424.566 денари - тука се претставени сите надоместоци кои Друштвото ги исплатило по основ на провизии за агенти за реализирани уплати во Фондот.

- Останати трошоци од управување со фондови – 300.000 денари – се однесува на останати трошоци кои можат директно да се поврзат со управувањето со фондови.

Под расходи од управување со друштвото се претставени следните ставки:

- Трошоци за вработените – 6.051.865 денари – во најголем дел произлегуваат од плати за вработените во Друштвото.

- Трошоци за услуги – 2.651.661 денари – ги вклучуваат сите услуги поврзани со работењето кои не се вклучени во ставката Расходи од управување со фондови. Тука се вклучени: наемнини, трошоци за софтвер, услуги за одржување и заштита, телекомуникациски услуги, надворешни услуги за изработка на добра и услуги и останати услуги.

- Останати трошоци од работењето – 1.070.839 денари – ги вклучуваат сите останати трошоци од работењето на Друштвото кои не се претходно наведени.

6.2. Извештај за финансиска состојба

МКД	31.12.2025
СРЕДСТВА	
Нематеријални средства	1.723.491
Материјални средства	293.085
Долгорочни финансиски средства	-
Парични средства и парични еквиваленти	401.841
Побарувања од купувачите	-
Краткорочни финансиски средства	22.645.227
Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	307.408
Вкупно средства	25.371.052
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	
Главнина и резерви	24.453.080
Долгорочни резервирања	-
Обврски кон добавувачите	653.775
Краткорочни обврски за даноци и други давачки	170.417
Обврски спрема вработените	-
Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	93.780
Вкупно главнина и обврски	25.371.052

7. Адекватност на капитал

При управување на главнината, Друштвото се придржува кон следните цели:

- Придржување кон условите во врска со капиталот поставени од страна на регулаторот,
- Заштита на капацитетот на Друштвото да продолжи со своето деловно работење во континуитет
- Одржување на цврста капитална база за поддршка на развојот на своите деловни активности.

Друштвото е должно да ја следи структурата на својата главнина.

Согласно со тековната законска регулатива, односно со член 19 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, доколку дојде до зголемување на главнината на Друштвото, поради зголемување на средствата на доброволниот фонд, Друштвото е должно во секое време да го одржува зголемениот износ на главнината.

На 31 Декември 2025 година состојбата е како што следи:

	31.12.2025
Главнина	24.453.080
Основна главнина	54.892.730
Сопствени средства	23.047.068
Минимум износ на главнина	15.373.750
Сооднос на главнина и основна главнина	44,55%
Сооднос на главнина и минимум износ на главнина	159,06%

8. Трансакции со поврзани лица

ВФП Пензиско друштво АД Скопје, Друштво за управување со доброволни пензиски фондови е дел од групацијата за финансиско советување WVP Group од Грац, Австрија. WVP Group Австрија е пионер на пазарот што се занимава со обезбедување на напредни финансиски услуги. Компанијата, со својата иновација и успех е позната во Источна Европа. WVP Group е компанија која се занимава со посредување и продажба на финансиски услуги и услуги за управување со средства во 15 земји во Централна и Југоисточна Европа повеќе од 30 години.

100% од акциите на пензиското друштво се во сопственост на ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје – Друштво за управување со отворени и затворени инвестициски фондови кое е потврдено како искусен управувач на средства на територијата на С. Македонија.

Салдата и обемот на трансакциите со поврзаните субјекти на 31 Декември 2025 година и за периодот што тогаш завршува се како што следи:

Трошоци од поврзани субјекти	01.01.2025- 31.12.2025
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ	
Рефундиран надоместок за реални трошоци од трети страни	17.236
Вкупни трошоци од поврзани субјекти	17.236
Приходи од поврзани субјекти	01.01.2025- 31.12.2025
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ	
Нереализирани добивки од хартии од вредност	328.285
Реализирани добивки од хартии од вредност	102.025
Вкупни приходи од поврзани субјекти	430.310

Средства кај поврзани субјекти	01.01.2025-31.12.2025
ВФП КЕШ ДЕПОЗИТ СКОПЈЕ	
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба	9.236.234
ВФП Фонд Менаџмент - Индивидуално управување	
Парични средства	5.165
Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба (MACEDO 2027)	13.408.993
Вкупно средства кај поврзани субјекти	-
Обврски кон поврзани субјекти	01.01.2025-31.12.2025
ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје	
Управувачки надоместок	1.426
Рефундиран надоместок за реални трошоци од трети страни	-
Вкупни обврски кон поврзани субјекти	1.426
Клучен персонал	01.01.2025-31.12.2025
Трошоци за клучен персонал	2.427.279

9. Деловно опкружување

2025 година започна со претпазлив оптимизам додека големите економии се обидуваа да се прилагодат по инфлациските притисоци и геополитичките тензии од претходната година. Инфлацијата и во Соединетите Американски Држави и во Европската Унија покажа умерено забавување, но со знаци на повторен притисок поради трговски тензии и енергетски цени. Во еврозоната, инфлацијата продолжи да се намалува и се стабилизирање на околу 2,0%,¹ што претставува дополнително забавување во однос на 2024 година и приближување кон целта на Европската централна банка. Економијата на САД забележа негативен раст -0,6%² во првиот квартал, како резултат од зголемен увоз пред царини и слаба потрошувачка. Од друга страна, Еврозоната успеа да го заврши кварталот со 0,6%³ во позитива. Во Кина, растот на БДП забави на 1,0%⁴, како одраз на слабата побарувачка на потрошувачите и кризата во секторот за недвижности. Федералните резерви на САД ја задржаа својата политика, одржувајќи ги каматните стапки стабилни во првиот квартал, додека Европската Централна банка ги намали каматните стапки поради проценка дека инфлацијата се развива според очекувањата

¹ <https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi>

² <https://tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth>

³ <https://tradingeconomics.com/euro-area/gdp-growth>

⁴ <https://tradingeconomics.com/china/gdp-growth>

и е на пат кон целта од 2%. Геополитичките тензии и трговските несигурности продолжија, при што американската влада воведо нови царини за кинески увоз, што ги ескалира трговските судири меѓу двете најголеми светски економии.

Во вториот квартал од 2025 се постигна трговски договор помеѓу САД и европската унија. Се воведоа 15% увозни тарифи на поголем дел од европски стоки. Американскиот пазар на акции се соочи со зголемена волатилност поради политичката неизвесност, но истовремено покажа значајна отпорност. Во овој квартал, инфлацијата во САД се намали за околу 0,4 п.п⁵. Каматната стапка остана непроменета и изнесуваше 4.5%.⁶

Акциите во еврозоната остварија позитивни резултати во вториот квартал. ЕЦБ ги намали каматните стапки, како дополнително олеснување на монетарната политика.

Во третиот квартал од 2025 година економиите на САД и еврозоната покажаа знаци на стабилизација, но во услови на зголемена глобална неизвесност и трговски тензии. Во САД инфлацијата остана над целта и умерено се зголеми во летните месеци, додека економската активност и пазарот на труд останаа релативно стабилни. Американскиот пазар на акции продолжи со умерен раст, предводен од технолошкиот сектор, додека енергетскиот и здравствениот сектор беа под притисок. Во еврозоната инфлацијата се движеше околу 2%⁷ со благо зголемување кон крајот на кварталот, а економската активност остана позитивна, но забавена поради послаб извоз и глобална побарувачка. Европските берзански пазари остварија умерени добивки, поддржани од енергетскиот и индустрискиот сектор. Монетарните политики во САД и еврозоната се движеа во различни насоки. Федералните резерви ја започнаа фазата на постепено олеснување и во септември ја намалија референтната каматна стапка за 0,25 п.п.,⁸ како одговор на забавувањето на инфлацијата и слабеењето на пазарот на труд. Од друга страна, Европската централна банка по серијата намалувања во првата половина од годината ги задржа каматните стапки непроменети во текот на третиот квартал, оценувајќи дека инфлацијата е блиску до целта и дека претходното олеснување е доволно. Свкупно, третиот квартал потврди постепена стабилизација на двете економии, но со континуирани ризици од инфлација, трговски ограничувања и геополитички фактори.

Во четвртиот квартал од 2025 година економиите на САД и еврозоната продолжија со умерена стабилизација, но со забавена динамика на раст кон крајот на годината. Во САД инфлацијата постепено се намалуваше, а економската активност остана поддржана од стабилната потрошувачка и технолошките инвестиции, иако повисоките каматни стапки продолжија да го ограничуваат секторот на недвижности и индустријата. Американските берзански пазари ја задржаа позитивната годишна динамика, со доминација на технолошките компании и закрепнување на енергетскиот сектор по стабилизацијата на цените на нафтата. Во еврозоната инфлацијата се стабилизираше околу целното ниво, а економскиот раст остана слаб, под влијание на

⁵ <https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi>

⁶ <https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate>

⁷ <https://tradingeconomics.com/euro-area/inflation-cpi>

⁸ <https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate>

намалениот извоз и претпазливата индустриска активност. Федералните резерви продолжија со внимателно олеснување и во декември дополнително ја намалија каматната стапка на 3,75%⁹, сигнализирајќи поддршка за економскиот раст во 2026. Во еврозоната, пак, каматните стапки останаа стабилни на крајот од годината, со што ЕЦБ го заврши циклусот на намалување започнат во првата половина од 2025. Европските пазари на капитал остварија ограничен раст, поддржан од поолабавената монетарна политика и постепеното подобрување на деловната доверба. Свкупно, четвртиот квартал ја заокружи 2025 година со стабилизација на инфлацијата и финансиските пазари, но со умерен економски раст и задржани геополитички и трговски ризици.

- Инфлација и каматни стапки*

Во последниот квартал од 2025 година, годишниот раст на цените на храната бележи мало забрзување и изнесува 5,2% во просек (4,9% во претходниот квартал). Ваквото нагорно придвижување на цените на храната во најголем дел се должи на цените на месото и јајцата, чијшто раст придонесува за приближно една половина од растот на цените на прехранбената компонента во овој квартал.

Цените на енергијата забележаа мал раст од 0,6% на годишна основа. Како резултат на зголемените цени на огревното дрво и централното греење.

Базичната инфлација забави и изнесува 4,4% на годишна основа, како резултат на пониските цени на воздушниот сообраќај, и покрај натамошниот раст на цените во угостителството.

Просечната годишна стапка на инфлација изнесува 4,1%, (спроти 4,4% во претходниот квартал) при што и понатаму е под влијание на базичната инфлација и цените на храната.

Според анкетата на Народна банка, економските аналитичари очекуваат забавување на инфлацијата во наредниот период.

⁹ <https://tradingeconomics.com/united-states/interest-rate>



*Извор на податоците – НБРСМ квартален извештај – Февруари 2026

Кон крајот на четвртиот квартал од 2025 година, НБРМ започна со примена на нова оперативна монетарна рамка. Таа се темели на еден основен инструмент - благајнички записи со рочност од 7 дена, со симетричен коридор на каматните стапки дефинирани преку каматните стапки на депозити и кредити преку ноќ. Основната каматна стапка на депозит преку ноќ и кредит преку ноќ изнесуваат 3,50 и 4,50 соодветно. Основната каматна стапка на благајничките записи е поставена на ниво од 4,00%. Рочноста на благајничките записи се скратува на седум дена, за разлика од претходната рамка кога рочноста беше 42/49 дена. Во последниот квартал од 2025 година, Европската централна банка не направи промена во основните каматни стапки.

Проекции и очекувања за стапката на инфлација


	2025	2026	2027
Економски аналитичари	4,0	3,2	2,6
ММФ	3,9	3,0	2,2
Консензус форкаст	4,0	3,2	
Министерство за финансии	3,9	2,5	2,0
НБРСМ	3,9	2,5	2,0

Извор: Анкета за инфлациските очекувања и очекувањата за движењето на реалниот БДП, декември 2025 година; ММФ, Светски економски преглед, октомври 2025 година; Консензус форкаст, декември 2025 година; Министерство за финансии, Ревидирана Фискална стратегија на РСМ за 2026-2030 година, декември 2025 година; и НБРСМ, октомври 2025 година.

*Извор – НБРСМ квартален извештај – Февруари 2026



- **Бруто домашен производ***

Во третиот квартал од 2025 година, реалниот раст на БДП забрза и изнесува 3,8% на годишна основа. Гледано од расходната страна, растот се должи на позитивниот придонес на домашната побарувачка, главно под влијание на бруто-инвестициите, а мал придонес имаат јавната и личната потрошувачка. Од друга страна, нето извозната компонента бележи негативен придонес, при повисок раст на увозната од извозната компонента.



- Пазар на труд*

Во третиот квартал од 2025 година, пазарот на труд забележа позитивни придвижувања на годишна основа. Стапката на вработеност изнесува 46,5%, додека стапката на невработеност се задржа на ниво од 11,5%. Ваквите движења на пазарот придонесоа за речиси непроменето ниво на активно население, придружено со мало зголемување на неактивно население. Во согласност со анкетните истражувања во четвртиот квартал од 2025 година, оптимизмот кај раководителите на претпријатијата во поглед на нови вработувања е зголемен во споредба со согледувањата искажани во третиот квартал од оваа година. Во третиот квартал реалните бруто и нето плати бележат раст од 5,4 % на годишна основа, што претставува забавување во споредба со претходниот квартал.



Забелешка: Податоците од првиот квартал на 2023 година наваму содржат методолошка промена, со што е направен статистички прекин во серијата.


*Извор – НБРСМ – Квартален извештај Февруари 2026

- Јавен долг*

Според меѓународните кредитни агенции, Р.С Македонија спаѓа во групата на средно задолжени земји и е оценета со кредитен рејтинг од ВВ-.

На крајот од 2025 година, состојбата на вкупниот јавен долг изнесува 59,6% од БДП, при зголемување на внатрешниот јавен долг и мало намалување на надворешниот јавен долг.

Значајно за нивото на јавниот долг е тоа што се цели да биде под Мاستришкиот критериум од (60%) кој е еден од економските услови кој секоја земја која претендира да биде дел од унијата треба да го исполнува.



*Извор: Министерство за Финансии на РСМ

Пазар на пензиско осигурување

Македонскиот пензиски систем ја има следната структура:

- Прв столб; Осигурување врз основа на генерациска солидарност (Фонд на ПИОСМ)
- Втор столб; Задолжително капитално финансирано пензиско осигурување
- Трет столб; Доброволно капитално финансирано пензиско осигурување

Првиот столб претставува задолжително пензиско и инвалидско осигурување врз основа на генерациска солидарност, организирано според принципот (pay-as-you-go), каде сегашните осигуреници (вработени) плаќаат придонеси од кои се исплаќа пензијата на сегашните пензионери.

Вториот столб претставува задолжително капитално финансирано пензиско осигурување (задолжителни пензиски фондови) кое се темели врз основа на капитализација на средствата, на принцип на дефинирани придонеси.

Третиот столб претставува доброволно капитално финансирано пензиско осигурување врз основа на капитализација на средствата на принцип на дефинирани придонеси, но за разлика од вториот столб, се базира на доброволна основа.

Конкурентно окружување

Доброволното капитално финансирано пензиско осигурување претставува најмал сегмент по големина од пензискиот систем во Р.С Македонија. Во третиот столб членуваат 35.944 членови, чии средства достигнуваат 5.056 милиони денари.

На пазарот на доброволно капитално финансирано пензиско осигурување покрај ВФП Пензиско друштво АД Скопје, постојат уште три друштва за управување со пензиски

фондови - КБ Прво пензиско друштво АД Скопје, Сава пензиско друштво АД Скопје и Триглав пензиско друштво АД Скопје.

Подолу е прикажана состојбата на пазарот во однос на членство и нето средства под управување во доброволните пензиски фондови.

	Вкупно членови	Учество на пазарот (%) членови	Нето средства (мил мкд)	Учество на пазарот (%) нето средства
ВФП Пензиско друштво АД Скопје	822	2,29%	245,64	5,12%
Сава пензиско друштво АД Скопје	16.274	45,28%	2.308,00	48,14%
КБ прво пензиско друштво АД Скопје	18.297	50,90%	2.214,00	46,18%
Триглав пензиско друштво АД Скопје	551	1,53%	26,53	0,55%
Вкупно	35.944	100%	4.794,83	100%

Извор: www.maras.mk – Месечен билтен 12.2025

10. Податоци за перформансите на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје

Членство

Заклучно со 31.12.2025, во Фондот се евидентирани вкупно 822 членови, од кои 426 со доброволна индивидуална сметка и 396 со професионална сметка, во рамки на професионална пензиска шема.

Во табелата подолу е прикажана старосната структура на членовите на ВФП Доброволен пензиски фонд – Скопје

Возрасна група	Број на членови во ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје 31.12.2025		
	Мажи	Жени	Вкупно
≤ 20	1	2	3
21-25	6	10	16
26-30	36	31	67
31-35	42	32	74
36-40	77	53	130
41-45	75	59	134
46-50	76	75	151
51-55	85	57	142
56-60	49	36	85
61-64	7	9	16

≥ 65	3	1	4
Вкупно	457	365	822

Исплата на пензиски надоместок

Во текот на 2025 година беа извршени четири еднократни исплати на пензиски надоместоци од доброволниот пензиски фонд со кој управува ВФП Пензиско друштво АД Скопје.

Средства под управување


На ден 31.12.2025 нето вредноста на Фондот изнесува 263.828.423,345118денари, додека вредноста на сметководствената единица на последниот ден од 2025 година изнесуваше 128,777921денари.




График: движење на сметководствена единица до крај на 2025 година

Портфолиото на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд - Скопје се состои од вложувања на домашниот пазар (67,12%) и вложувања на странскиот пазар (32,88%). Деталните податоци за структурата на доброволниот фонд по класи на инструменти и одделни вложувања се прикажани во следните граfiци.


Географска изложеност



Изложеност по вид на инструмент



Валутна изложеност



Инвестициско портфолио на ВФП Отворен доброволен пензиски фонд – Скопје на 31.12.2025

Издавач	Назив	Вредност во денари	% од вкупните средства
ДРЖАВНИ ИНСТРУМЕНТИ			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 5,60% 11.07.2039	18.474.293,11	6,89%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 5,10% 18.09.2040	9.739.304,68	3,63%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица со девизна клаузула 5,15% 29.12.2037	8.023.247,99	2,99%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 5,10% 06.03.2040	7.814.566,62	2,92%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица со девизна клаузула 4,85% 19.06.2040	7.274.988,11	2,71%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 6,15% 14.12.2038	6.823.179,48	2,55%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 5,10% 21.08.2040	6.570.252,64	2,45%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 4,85% 10.04.2040	5.859.231,54	2,19%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 5,60% 12.04.2039	5.305.114,24	1,98%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 5,90% 08.02.2039	4.274.554,70	1,59%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 5,10% 10.07.2040	3.687.206,02	1,38%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 6,00% 11.01.2039	3.662.238,10	1,37%

Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 5,60% 05.09.2039	3.358.784,82	1,25%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 5,40% 29.12.2037	3.001.602,00	1,12%
Министерство за финансии	15 год.државна обврзица без девизна клаузула 5,60% 10.01.2040	2.636.584,41	0,98%
Останати		23.777.125,63	8,87%
Вкупно домашни државни обврзници		120.282.274,09	44,88%
Домашни записи			
Министерство за финансии	12-месечен запис без девизна клаузула 03.06.2026	1.973.042,98	0,74%
Останати		1.931.514,28	0,72%
Вкупно домашни записи		3.904.557,26	1,46%
Депозити			
НЛБ Банка Ад Скопје	10/10/2025-10/10/2026; 3,5%	14.898.322,92	5,56%
Шпарксе Банка АД Скопје	02/12/2025-02/06/2026; 3,5%;	7.016.507,95	2,62%
Останати		5.072.248,19	1,89%
Вкупно депозити во домашни банки		26.987.079,05	10,07%
АКЦИИ			
АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ	обични акции	8.123.901,50	3,03%
НЛБ БАНКА АД СКОПЈЕ	обични акции	4.963.145,44	1,85%
МАКПЕТРОЛ АД СКОПЈЕ	обични акции	4.107.000,00	1,53%
СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ	обични акции	3.332.053,60	1,24%
Останати		4.311.645,08	1,61%
Вкупно домашни акции		24.837.745,62	9,27%
ВКУПНО ДОМАШНИ ИНСТРУМЕНТИ		176.011.656,02	65,67%
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ИЗДАДЕНИ ОД ИЗДАВАЧИ СО СЕДИШТЕ ВО ЕУ И ОЕЦД			
ОБВРЗНИЦИ			
ДРЖАВНИ ОБВРЗНИЦИ			
Минис. за Финан. на Република Романија	ROGV 3.875 3.875% 29/10/2035	8.029.123,89	3,00%
Минис. за Финан. на Република Романија	ROGV 2.000 2.0% 28/01/2032	4.175.476,60	1,56%
Останати		0,00	0,00%
Вкупно државни обврзници		12.204.600,49	4,55%
ИНВЕСТИЦИСКИ ФОНДОВИ			
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)	9.867.364,71	3,68%
VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc	9.826.074,51	3,67%
STATE STREET GLOBAL ADVISORS EUROPE LTD	SPDR MSCI World UCITS ETF	9.604.894,95	3,58%
VANGUARD GROUP (IRELAND) LIMITED	Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating	8.843.818,87	3,30%
HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) SA	HSBC MSCI WORLD UCITS ETF	8.828.389,71	3,29%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	7.803.426,47	2,91%
DWS INVESTMENT SA	Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	4.270.674,63	1,59%

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)	3.703.896,98	1,38%
BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	2.553.796,34	0,95%
Останати		10.607.896,01	3,96%
Вкупно удели во инвестициски фондови		75.910.233,18	28,32%
ВКУПНО СТРАНСКИ ИНСТРУМЕНТИ		88.114.833,67	32,88%
Побарувања		980.512,00	0,37%
Парични средства		2.914.968,39	1,09%
ВКУПНО СРЕДСТВА		268.021.970,07	100%

10.1. Принос и надоместоци на доброволниот пензиски фонд

Приносот се пресметува на годишна основа за претходните 84 месеци. По исклучок, доколку фондот постои пократко од 84 месеци, но подолго од 12 месеци, приносот се пресметува на крајот на кварталот, за период од првиот јуни односно декември по основањето на фондот до крајот на кварталот кога се прави пресметката.

*Приносот на Вашата доброволна индивидуална и/или професионална сметка е променлив и зависи од приносот на Вашиот доброволен пензиски фонд и од надоместоците наплатени од Вашето друштво кое управува со доброволниот пензиски фонд.

Реалниот принос се добива од номиналниот принос коригиран за промената на нивото на трошоците на живот во периодот на пресметка.

Номиналната стапка на принос за периодот од 31.12.2022 до 31.12.2025, сведена на годишно ниво изнесува 9,23%, додека реалната стапка на принос е 4,99%, со што Друштвото ги постигна инвестициските цели за генерирање номинална стапка на принос од најмалку 2п.п. над стапката на инфлација, односно остварување на реална стапка на принос од најмалку 2%.

Период	Номинален принос	Реален принос
31.12.2022 - 31.12.2025*	9,23%	4,99%

Во исто време, номиналниот принос на реперот дефиниран во инвестиционата стратегија на Друштвото беше 9,43%. Репер за успешноста на портфолиото е хипотетичко портфолио составено од пазарни индекси кои се земени како претставници на секоја поединечна класа на инструменти, каде учеството на секој поединечен пазарен индекс е утврдено согласно долгорочната целна алокација на средствата на Друштвото по класи на инструменти.

Друштвото ги наплатува следните видови на надоместоци:

Надоместок од придонес – се наплатува како процент од секој уплатен придонес во фондот, пред претворање на средствата во сметководствени единици.

Месечен надоместок од вредноста на нето средства на Фондот – пресметката на надоместокот се врши на секој датум на проценка на средствата на Фондот и се наплатува еднаш месечно

Тип на тековно наплатуван надоместок	Износ
Надоместок од придонес*	2.9%
Месечен надоместок од вкупни нето средства на Фондот *	0.075%

Надоместокот за премин претставува паричен надоместок во случај кога член на еден доброволен пензиски фонд (постоен доброволен пензиски фонд) избира да премине во доброволен пензиски фонд управуван од друго друштво за управување со пензиски фондови (иден доброволен пензиски фонд) под услов членот кој преминува да бил член во постојниот доброволен пензиски фонд пократко од 12 месеци пред да премине во идниот доброволен пензиски фонд.

Надоместок за премин	Износ
Број на денови ≤ 360	10 Евра
Број на денови > 360	Не се наплатува надоместок

Трансакциски провизии се надоместокот за берза на хартии од вредност, надоместокот за депозитар на хартии од вредност и провизијата за правните лица кои вршат услуги со хартии од вредност непосредно поврзани со тргување со средствата на доброволните пензиски фондови. Трансакциските провизии се наплатуваат од имотот на Фондот.

Период	Вкупен износ на трансакциски провизии во период (во денари)	Трансакциски провизии / нето средства на Фондот
31.12.2022 - 31.12.2023	40.471,00	0,10%
31.12.2023 - 31.12.2024	61.111,00	0,05%
31.12.2024 - 31.12.2025	81.147,00	0,04%

Надоместоци на товар на ВФП Пензиско друштво АД Скопје:

Надоместок	Висина на надоместок
Месечен надоместок на Агенцијата за супервизија на капитално финасирано пензиско осигурување – МАПАС	0.70% од секој уплатен придонес во претходниот месец во доброволниот пензиски фонд до 30.11.2025 0.60% од секој уплатен придонес во претходниот месец во доброволниот пензиски фонд за период 01.12.2025 – 31.12.2025
Надоместок на банка чувар на имот	0.05% годишно од вкупната вредност на имотот на доброволниот пензиски фонд

ЕМБС: 07598211

Целосно име: Друштво за управување со доброволни пензиски фондови ВФП ПЕНЗИСКО ДРУШТВО АД СКОПЈЕ

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2025

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4502	- 66.300 - Дејности на управување со фондови	4.055.615,00			

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	2.016.576,00			3.344.443,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.723.491,00			2.585.238,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.723.491,00			2.585.238,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	293.085,00			759.205,00
13	-- Постројки и опрема	264.100,00			716.843,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	28.985,00			42.362,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	23.047.068,00			20.326.894,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	22.645.227,00			19.702.048,00
53	-- Вложувања во хартии од вредност (054+055)	22.645.227,00			19.702.048,00
55	-- Вложувања според објективната вредност преку добивката и загубата	22.645.227,00			19.702.048,00

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	401.841,00		624.846,00
60	-- Парични средства	401.841,00		624.846,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	307.408,00		179.045,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	25.371.052,00		23.850.382,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	24.453.080,00		22.480.221,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	54.892.730,00		44.404.580,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	21.924.359,00		13.141.636,00
78	-- X. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	8.515.291,00		8.782.723,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	824.192,00		1.299.520,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	824.192,00		1.299.520,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	653.775,00		1.078.525,00
101	-- Тековни даночни обврски	170.417,00		220.995,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	93.780,00		70.641,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	25.371.052,00		23.850.382,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	2.861.752,00			1.796.481,00
202	-- Приходи од продажба	2.857.621,00			1.796.481,00
203	-- Останати приходи	4.131,00			0,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	12.365.138,00			11.571.075,00
208	-- Трошоци за суровини и други материјали	12.980,00			0,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	2.270.929,00			2.341.418,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.805.884,00			1.611.295,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	5.697.552,00			5.428.375,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	3.597.771,00			3.252.873,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	325.572,00			295.713,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	1.528.359,00			1.380.291,00
217	-- Останати трошоци за вработените	245.850,00			499.498,00

218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.327.867,00			1.327.867,00
222	-- Останати расходи од работењето	1.249.926,00			862.120,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	1.193.863,00			1.396.504,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	900.449,00			1.155.186,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	633,00			0,00
232	-- Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	190.756,00			158.848,00
233	-- Останати финансиски приходи	102.025,00			82.470,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	205.768,00			404.633,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	479,00			0,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	5.091,00			3.608,00
241	-- Нереализирани загуба (расходи) од финансиски средства	200.198,00			401.025,00
247	-- Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245)-(201+223+244)	8.515.291,00			8.782.723,00
251	-- Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	8.515.291,00			8.782.723,00
256	-- НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	8.515.291,00			8.782.723,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	13,00			12,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
270	-- Загуба за годината	8.515.291,00			8.782.723,00
291	-- Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	8.515.291,00			8.782.723,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
628	-- Останати побарувања од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или=АОП 034+ АОП 046+ АОП 047+АОП 051+ АОП 062 ОД БС)	307.408,00			179.045,00
629	-- Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или= АОП 034+АОП 035+АОП 047+АОП 049+АОП 051+АОП 062 ОД БС)	307.408,00			179.045,00

630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или=АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	307.408,00		179.045,00
632	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од физички лица, трговци поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации регистрирани во земјата (< или =АОП 065 од БС)	54.892.730,00		44.404.580,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	2.857.621,00		1.796.481,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	4.131,00		0,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	1.249.926,00		862.120,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	12.980,00		0,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	9.735,00		3.456,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	0,00		2.600,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	245.850,00		266.544,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	0,00		82.954,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	148.068,00		148.068,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	43.520,00		38.562,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	358.911,00		375.465,00
715	-- Надоместоци за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	245.850,00		499.498,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	28.379,00		14.516,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	13,00		12,00

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.